



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 22 декември 2003
Скопје

Број 82

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 130
денари. Жиро сметка 300000000188798

1806.

Врз основа на член 84 став 1 алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. Фот Коста Атанасов од Штип.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Зоранчо Јосиф Талевски од с. Кравари, во траење од 5 месеци;
2. Јованчо Ѓорѓи Филипов од с. Сурдовци, во траење од 4 месеци;
3. Лиман Наип Лимани од Скопје, во траење од 3 месеци;
4. Никола Михајло Илиев од Штип, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. Слободан Димитар Бајлозов од Скопје, во траење од 6 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Ибраим Зекрија Јахија од с. Сингелиќ, во траење од 1 година и 6 месеци;
2. Љупчо Добре Илиевски од с. Горно Соње, во траење од 6 месеци;
3. Љупчо Петре Сунчевски од Битола, во траење од 6 месеци;
4. Трајко Томе Витанов од с. Просениково, во траење од 6 месеци;
5. Раде Трајко Ѓорѓиев од Скопје, во траење од 6 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1725
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1807.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02) и член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 до 14,492
- МБ - 98 до 14,916
- БМБ - 95 до 15,159

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 до 15,271
- Д - 2 до 14,847

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) до 16,051

г) Мазут до 9,202 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 до 51,00
- МБ - 98 до 51,50
- БМБ - 95 до 48,50

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 до 37,00
- Д - 2 до 36,50

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) до 27,00

г) Масло за горење (мазут) до 11,448 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 25,128
- МБ - 98 25,128
- БМБ - 95 22,343

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 12,485
- Д - 2 12,485

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) 3,230

г) Масло за горење (мазут) 0,100 ден/кг.

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 до 3,20
- МБ - 98 до 3,20
- БМБ - 95 до 3,20

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 до 3,20
- Д - 2 до 3,20

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) до 3,20

г) Масло за горење (мазут) до 0,4 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 23.12.2003 година.

Бр. 23-5724/1
22 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1808.

Врз основа на член 196 став 3 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003 и 71/2003), министерот за одбрана донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКАТА СПОСОБНОСТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПРОФЕСИО- НАЛНИТЕ ВОЈНИЦИ И ВОЕНИТЕ СТАРЕШИНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува одржувањето и проверката на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на професионалните војници и воените старешини (во натамошниот текст: воените лица).

Член 2

Одржувањето на физичката способност на воените лица се реализира како составен дел на обуката, преку разни форми и облици на физичко вежбање, согласно наставните планови и програми.

Член 3

Со воените лица во текот на годината се спроведуваат две редовни и една дополнителна проверка на физичката подготовка (во натамошниот текст: проверка) и тоа:

- прва редовна проверка во месец април,
- втора редовна проверка во месец септември, и
- дополнителна проверка во месец ноември.

Дополнителна проверка се спроведува со воените лица кои на првата и втората проверка не го положили тестот.

За воените лица кои од било кои причини биле спречени и не се јавиле во одредениот термин на проверка, како и за воените лица кои на денот на проверката се јавиле, а биле ослободени од лекар, се спроведува проверка во дополнителен термин, во периодот определен во ставот 1 на овој член.

Член 4

Од проверка се ослободени воените лица кои:

- според член 51 став 4 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија, не се оценуваат,
- до крајот на одредените термини за проверка ќе приложат наод, оценка и мислење од Воено лекарската комисија дека се ослободени од проверка,
- се упатени на служба во странство во воени претставништва, воени мисии и штабови на НАТО и други меѓународни организации и воени единици.

Член 5

Проверката на воените лица се спроведува по посебна наредба на старешината на положба на баталјон или повисока команда, а ја спроведува Комисијата во состав:

- одговорен старешина (офицер или подофицер),
- надгледувач на настанот,
- бројач,
- демонстратор,
- персонал за поддршка (санитетска екипа).

Член 6

На првата, втората и дополнителната проверка на воените лица се спроведува проверка по дисциплините од стандарден тест и тоа:

- склекови,
- стомачни,
- трчање на 3200 м.

Доколку военото лице на дополнителната проверка ги исполни нормите во дисциплините склекови и стомачни, а не ја исполни нормата во дисциплината трчање на 3200 метри, му се дава можност по препорака на

лекар оваа дисциплина да ја замени со било која дисциплина од алтернативниот тест и тоа:

- пливаче на 730 м.,
- возење ергометар или велосипед на 10 км.,
- пешачење на 4 км.

Проверката по дисциплините од алтернативниот тест се спроведува пет дена по спроведувањето на дополнителната проверка на воените лица.

Член 7

Постигнатите резултати на проверката се искажуваат во бодови, согласно стандардите (нормите) кои се составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1).

Се смета дека воените лица го положили тестот од член 6 на овој правилник доколку во секоја од дисциплините ги постигнале следните минимум определени бодови:

- за професионалните војници и воените старешини-офицери и подофицери 60 бодови,
- за припадниците на баталјонот за специјални намени (професионални војници и воени старешини-офицери и подофицери) 80 бодови.

Член 8

Воените лица кои и на дополнителната проверка нема да ги исполнат стандардите (нормите) во дисциплините склекови или стомачни, како и нормата од дисциплината од алтернативниот тест, се смета дека не го положили тестот.

Член 9

Воените лица кои до завршувањето на проверката не се јавиле на истата, а не приложиле наод, оценка и мислење од Воено лекарска комисија дека се ослободени од проверка, се смета дека не го положили тестот.

Член 10

Резултатите од проверката за секое воено лице поединечно се внесуваат на образец „Тест за физичка подготовка“, кој е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 2).

Пополнетиот образец од став 1 на овој член, Комисијата од член 5 на овој правилник, во рок од осум дена по спроведената проверка го доставува до старешините надлежни за оценување на военото лице.

Член 11

Старешините надлежни за оценување на военото лице, врз основа на резултатите од проверката искажани во образецот од член 10 став 1 на овој правилник, го оценуваат военото лице за физичката способност.

Степенот на оценување на физичката способност на военото лице претставува аритметичка средина на вкупно освоените бодови по дисциплините од стандардниот, односно алтернативниот тест и тоа за:

а) воените старешини-офицери и подофицери и професионалните војници со степен:

- „не задоволува“ до 59 бодови,
- „задоволува“ од 60 до 64 бодови,
- „добар“ од 65 до 74 бодови,
- „се истакнува“ од 75 до 84 бодови,
- „особено се истакнува“ од 85 до 100 бодови.

б) припадниците на баталјонот за специјални намени (професионални војници и воени старешини-офицери и подофицери) со степен:

- „не задоволува“ до 79 бодови,
- „задоволува“ од 80 до 84 бодови,
- „добар“ од 85 до 89 бодови,
- „се истакнува“ од 90 до 94 бодови,
- „особено се истакнува“ од 95 до 100 бодови.

Член 12

Со степен „не задоволува“ за физичката способност се оценуваат и воените лица кои не се јавиле за проверка во определените термини за проверка.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-6907/3
9 декември 2003 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р **Владо Бучковски, с.р.**

Прилог бр. 1

СТАНДАРДИ (НОРМИ)
ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКАТА СПОСОБНОСТ
СТАНДАРДИ (НОРМИ) ЗА ПРОВЕРКА НА ФП
СКЛЕКОВИ МАЖИ/ЖЕНИ

Резултат	Старосна група										Резултат	Старосна група										Резултат
	17-21		22-26		27-31		32-36		37-41			42-46		47-51		52-56		57-61		62+		
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж		М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж			
77					100						77										77	
76					99						76										76	
75			100		98		100				75										75	
74			99		97		99				74										74	
73			98		96		98		100		73										73	
72			97		95		97		99		72										72	
71	100		95		94		96		98		71										71	
70	99		94		93		95		97		70										70	
69	97		93		92		94		96		69										69	
68	96		92		91		93		95		68										68	
67	94		91		89		92		94		67										67	
66	93		90		88		91		93		66	100									66	
65	92		89		87		90		92		65	99									65	
64	90		87		86		89		91		64	98									64	
63	89		86		85		88		90		63	97									63	
62	88		85		84		87		89		62	96									62	
61	86		84		83		86		88		61	94									61	
60	85		83		82		85		87		60	93									60	
59	83		82		81		84		86		59	92	100								59	
58	80		80		80		83		85		58	91	99								58	
57	79		79		79		82		84		57	90	98								57	
56	79		78		78		80		83		56	89	96	100							56	
55	78		77		77		79		82		55	88	95	99							55	
54	77		76		76		78		80		54	87	94	98							54	
53	75		75		75		77		79		53	86	93	97	100						53	
52	74		74		74		76		78		52	84	92	96	99						52	
51	72		73		73		75		77		51	83	91	94	98						51	
50	71		71		72	100	74		76		50	82	89	93	97		100				50	
49	70		70		70	99	73		75		49	81	88	92	95		99				49	
48	68		69		69	98	72		74		48	80	87	91	94		98				48	
47	67		68		68	96	71		73		47	79	86	90	93		96				47	
46	66		67	100	67	95	70		72		46	78	85	89	92		95				46	
45	64		66	99	66	94	69	100	71		45	77	84	88	91		94				45	
44	63		65	97	65	93	68	99	70		44	76	82	87	90		93				44	
43	61		63	96	64	92	67	97	69		43	74	81	86	89		92				43	
42	60	100	62	94	63	90	66	96	68		42	73	80	84	87		91				42	
41	59	98	61	93	62	89	65	95	67		41	72	79	83	86		89				41	

**СТАНДАРДИ (НОРМИ) ЗА ПРОВЕРКА НА ФП
СКЛЕКОВИ МАЖИ/ЖЕНИ**

Резултат	Старосна група										Резултат	Старосна група										Резултат
	17-21		22-26		27-31		32-36		37-41			42-46		47-51		52-56		57-61		62+		
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж		М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	
40	57	97	60	92	61	88	64	93	66	100	40	71		78		82		85		88		40
39	56	95	59	90	60	87	63	92	65	99	39	70		76		81		84		87		39
38	54	93	58	89	59	86	62	91	64	97	38	69		75		80		83		86		38
37	53	91	57	88	58	85	61	89	63	96	37	68	100	74		79		82		85		37
36	52	90	55	86	57	84	60	88	62	94	36	67	98	73		78		80		84		36
35	50	88	54	85	56	83	59	87	61	93	35	66	97	72		77		79		82		35
34	49	86	53	83	55	83	58	85	60	91	34	64	95	70	100	76		78		81		34
33	48	84	52	82	54	82	57	84	59	90	33	63	94	69	98	74		77		80		33
32	46	82	51	81	53	81	56	83	58	88	32	62	92	68	97	73		76		79		32
31	45	80	50	80	52	80	55	81	57	87	31	61	90	67	95	72	100	75		78		31
30	43	79	49	78	50	76	54	80	56	85	30	60	89	66	93	71	98	74		76		30
29	42	77	47	77	49	75	53	79	55	84	29	59	87	65	92	70	96	73		75		29
28	41	76	46	75	48	73	52	77	54	82	28	58	86	64	90	69	95	71	100	74		28
27	39	74	45	74	47	72	51	76	53	80	27	57	84	62	88	68	93	70	98	73		27
26	38	72	44	72	46	71	50	75	52	79	26	56	82	61	87	67	91	69	96	72		26
25	37	70	43	70	45	70	49	73	51	78	25	54	80	60	85	66	89	68	94	70	100	25
24	35	69	42	69	44	68	48	72	50	76	24	53	79	59	83	64	87	67	92	69	98	24
23	34	67	41	68	43	67	47	70	49	75	23	52	78	58	82	63	85	66	90	68	96	23
22	32	65	39	67	42	66	46	69	48	73	22	51	76	56	80	62	84	65	88	67	93	22
21	31	63	38	66	41	65	45	68	47	72	21	50	74	55	78	61	82	63	86	66	91	21
20	30	62	37	64	40	64	44	67	46	70	20	49	73	54	77	60	80	62	84	65	89	20
19	28	60	36	63	39	62	43	65	45	69	19	48	71	53	75	59	78	61	82	64	87	19
18	27	58	35	61	38	61	42	64	44	67	18	47	70	52	73	58	76	60	80	62	84	18
17	26	57	34	60	37	60	41	63	43	66	17	46	68	50	72	57	75	59	78	61	82	17
16	24	55	33	59	36	59	39	61	42	64	16	44	66	49	70	56	73	58	76	60	80	16
15	23	53	31	57	35	58	38	60	41	63	15	43	65	48	68	80	70	57	74	59	78	15
14	21	51	30	56	34	56	37	59	39	61	14	42	63	47	67	53	69	55	72	58	76	14
13	20	50	29	54	33	55	36	58	38	60	13	41	62	46	65	52	67	54	70	56	73	13
12	19	48	28	52	32	54	35	56	37	59	12	40	60	45	63	51	65	53	68	55	70	12
11	17	46	27	50	31	52	34	54	36	57	11	39	58	44	62	50	64	52	66	54	69	11
10	16	44	26	49	29	50	33	52	35	56	10	38	57	42	60	49	62	51	64	53	67	10
9	14	43	25	49	28	49	32	50	34	54	9	37	55	41	58	48	60	50	62	52	64	9
8	13	41	23	48	27	49	31	49	33	53	8	36	54	40	57	47	58	49	60	50	62	8
7	12	39	22	46	26	48	30	49	32	51	7	34	52	39	55	46	56	47	58	49	60	7
6	10	37	21	45	25	47	29	48	31	50	6	33	50	38	53	44	55	46	56	48	58	6
5	9	36	20	43	24	45	28	47	30	48	5	32	49	36	52	43	53	45	54	47	56	5

**СТАНДАРДИ (НОРМИ) ЗА ПРОВЕРКА НА ФП
СТОМАЧНИ МАЖИ/ЖЕНИ**

Резултат	Старосна група					Резултат	Старосна група					Резултат
	17-21	22-26	27-31	32-36	37-41		42-46	47-51	52-56	57-61	62+	
	М/Ж	М/Ж	М/Ж	М/Ж	М/Ж		М/Ж	М/Ж	М/Ж	М/Ж	М/Ж	
82			100			82						82
81			99			81						81
80		100	98			80						80
79		99	97			79						79
78	100	97	96			78						78
77	98	96	95			77						77
76	97	95	94	100	100	76						76
75	95	93	92	99	99	75						75
74	94	92	91	98	98	74						74
73	92	91	90	96	97	73						73
72	90	89	89	95	96	72	100					72
71	89	88	88	94	95	71	99					71
70	87	87	87	93	94	70	98					70
69	86	85	86	92	93	69	97					69
68	84	84	85	91	92	68	96					68
67	82	83	84	89	91	67	95					67
66	80	81	83	88	89	66	94	100	100			66
65	79	80	82	87	88	65	93	99	99			65
64	78	79	80	86	87	64	92	98	98	100		64
63	76	77	79	85	86	63	91	97	97	99	100	63
62	74	76	78	84	85	62	90	96	96	98	99	62
61	73	75	77	82	84	61	89	94	95	97	98	61
60	71	73	76	81	83	60	88	93	94	96	97	60
59	70	72	75	80	82	59	87	92	93	95	96	59
58	68	70	74	79	81	58	86	91	92	94	95	58
57	66	69	73	78	80	57	85	90	91	93	94	57
56	65	68	72	76	79	56	84	89	89	92	92	56
55	63	67	71	75	78	55	83	88	88	91	91	55
54	62	65	70	74	77	54	82	87	87	89	90	54
53	60	64	69	73	76	53	81	86	86	88	89	53
52	58	63	68	72	75	52	80	84	85	87	88	52

**СТАНДАРДИ (НОРМИ) ЗА ПРОВЕРКА НА ФП
СТОМАЧНИ МАЖИ/ЖЕНИ**

Резултат	Старосна група					Резултат	Старосна група					Резултат
	17-21	22-26	27-31	32-36	37-41		42-46	47-51	52-56	57-61	62+	
	М/Ж	М/Ж	М/Ж	М/Ж	М/Ж		М/Ж	М/Ж	М/Ж	М/Ж	М/Ж	
51	57	61	66	70	74	51	79	83	84	86	87	51
50	55	60	65	69	73	50	78	82	83	85	86	50
49	54	59	64	68	72	49	77	81	82	84	85	49
48	52	57	63	67	70	48	76	80	81	83	84	48
47	50	56	62	66	69	47	75	79	80	82	83	47
46	49	55	61	65	68	46	74	78	79	81	82	46
45	47	53	60	64	67	45	73	77	78	80	80	45
44	46	52	59	62	66	44	72	76	77	79	79	44
43	44	50	58	61	65	43	71	74	76	78	78	43
42	42	49	57	60	64	42	70	73	75	77	77	42
41	41	48	56	59	63	41	69	72	74	76	76	41
40	39	47	55	58	62	40	68	71	73	75	75	40
39	38	45	54	56	61	39	67	70	72	74	74	39
38	36	44	52	55	60	38	66	69	70	73	73	38
37	34	43	51	54	59	37	65	68	69	72	72	37
36	33	41	50	53	58	36	64	67	68	70	71	36
35	31	40	49	52	57	35	63	66	67	69	70	35
34	30	39	48	50	56	34	62	64	66	68	69	34
33	28	37	47	49	55	33	61	63	65	67	68	33
32	26	36	46	48	54	32	60	62	64	66	66	32
31	25	35	45	47	53	31	59	61	63	65	65	31
30	23	33	44	46	52	30	58	60	62	64	64	30
29	22	32	43	45	50	29	57	59	61	63	63	29
28	20	31	42	44	49	28	56	58	60	62	62	28
27	18	29	41	42	48	27	55	57	59	61	61	27
26	17	28	39	41	47	26	54	56	58	60	60	26
25	15	27	38	40	46	25	53	54	57	59	59	25
24	14	25	37	39	45	24	52	53	56	58	58	24
23	12	24	36	38	44	23	51	52	55	57	57	23
22	10	23	35	36	43	22	50	51	54	55	56	22
21	9	21	34	35	42	21	49	50	53	54	55	21

СТАНДАРДИ (НОРМИ) ЗА ПРОВЕРКА НА ФП ТРЧАЊЕ МАЖИ/ЖЕНИ

Резулт	Старосна група										Резулт	Старосна група										Резулт
	17-21		22-26		27-31		32-36		37-41			42-46		47-51		52-56		57-61		62+		
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж		М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж			
12:54											12:54										12:54	
13:00	100		100								13:00										13:00	
13:06	99		99								13:06										13:06	
13:12	97		98								13:12										13:12	
13:18	96		97		100		100				13:18										13:18	
13:24	94		96		99		99				13:24										13:24	
13:30	93		94		98		98				13:30										13:30	
13:36	92		93		97		97		100		13:36										13:36	
13:42	90		92		96		96		99		13:42										13:42	
13:48	89		91		95		95		98		13:48										13:48	
13:54	88		90		94		95		97		13:54										13:54	
14:00	86		89		92		94		97		14:00										14:00	
14:06	85		88		91		93		96		14:06	100									14:06	
14:12	83		87		89		92		95		14:12	99									14:12	
14:18	82		86		88		91		94		14:18	98									14:18	
14:24	80		84		87		90		93		14:24	97		100							14:24	
14:30	79		83		86		89		92		14:30	97		99							14:30	
14:36	78		82		85		88		91		14:36	96		98							14:36	
14:42	77		81		84		87		91		14:42	95		98		100					14:42	
14:48	75		80		83		86		90		14:48	94		97		99					14:48	
14:54	74		79		82		85		89		14:54	93		96		98					14:54	
15:00	72		78		81		85		88		15:00	92		95		98					15:00	
15:06	71		77		80		84		87		15:06	91		95		97					15:06	
15:12	70		76		79		83		86		15:12	90		94		96					15:12	
15:18	68		74		78		82		86		15:18	90		93		95		100			15:18	
15:24	67		73		77		81		85		15:24	89		92		95		99			15:24	
15:30	66		72		76		80		84		15:30	88		91		94		98			15:30	
15:36	64	100	71	100	75		79		83		15:36	87		91		93		97			15:36	
15:42	63	99	70	99	74		78		82		15:42	86		90		92		97		100	15:42	
15:48	61	98	69	98	73	100	77		81		15:48	85		89		91		96		99	15:48	
15:54	60	96	68	97	72	99	76	100	80		15:54	84		88		91		95		98	15:54	
16:00	59	95	67	96	71	98	75	99	79		16:00	83		87		90		94		97	16:00	
16:06	57	94	66	95	70	97	75	99	79		16:06	83		87		89		93		96	16:06	
16:12	56	93	64	94	69	97	74	98	78		16:12	82		86		88		92		95	16:12	
16:18	54	92	63	93	68	96	73	97	77		16:18	81		85		87		91		94	16:18	
16:24	53	90	62	92	66	95	72	97	76		16:24	80		84		87		90		93	16:24	
16:30	52	89	61	91	65	96	71	96	75		16:30	79		84		86		90		93	16:30	
16:36	50	88	60	90	64	93	70	95	74		16:36	78		83		85		89		92	16:36	
16:42	49	87	59	89	63	92	69	94	74		16:42	77		82		84		88		91	16:42	
16:48	48	85	58	88	62	91	68	94	73		16:48	77		81		84		87		90	16:48	
16:54	46	84	57	87	61	91	67	93	72		16:54	76		80		83		86		89	16:54	
17:00	45	83	56	86	60	90	66	92	71	100	17:00	75		79		82		85		88	17:00	
17:06	43	82	54	85	59	89	65	92	70	99	17:06	74		79		81		84		87	17:06	
17:12	42	80	53	84	58	88	65	91	69	99	17:12	73		78		80		83		86	17:12	
17:18	41	79	52	83	57	87	64	90	69	98	17:18	72		77		79		83		85	17:18	
17:24	39	78	51	82	56	86	63	90	68	97	17:24	71	100	76		79		82		84	17:24	
17:30	38	77	50	81	55	86	62	89	67	96	17:30	71	99	76		78		81		83	17:30	
17:36	37	76	49	80	54	85	61	88	66	96	17:36	70	99	75	100	77		80		82	17:36	
17:42	35	75	47	79	52	84	60	88	65	95	17:42	69	98	74	99	76		79		81	17:42	
17:48	34	73	48	78	51	83	59	87	64	94	17:48	68	97	73	99	76		78		80	17:48	
17:54	32	72	46	77	50	82	58	86	63	94	17:54	67	97	73	98	75		77		79	17:54	
18:00	31	71	44	76	49	81	57	86	63	93	18:00	66	96	72	97	74		77		79	18:00	
18:06	30	70	43	75	48	80	56	85	62	92	18:06	65	96	71	97	73		76		78	18:06	
18:12	28	68	42	74	47	79	55	84	61	92	18:12	64	95	70	96	73		75		77	18:12	

СТАНДАРДИ (НОРМИ) ЗА ПРОВЕРКА НА ФП ТРЧАЊЕ МАЖИ/ЖЕНИ

Резулт	Старосна група										Резулт	Старосна група										Резулт
	17-21		22-26		27-31		32-36		37-41			42-46		47-51		52-56		57-61		62+		
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж		М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	
18:18	27	67	41	73	46	79	55	83	60	91	18:18	63	94	69	96	72		74		76		18:18
18:24	26	66	40	72	45	78	54	83	59	90	18:24	63	94	69	95	71		73		75		18:24
18:30	24	65	39	71	44	77	53	82	58	89	18:30	62	93	68	94	70		72		74		18:30
18:36	23	64	38	70	43	76	52	81	57	89	18:36	61	92	67	94	69		71		73		18:36
18:42	21	62	37	69	42	75	51	80	57	88	18:42	60	92	66	93	69		71		72		18:42
18:48	20	61	36	68	41	74	50	79	56	87	18:48	59	91	65	92	68		70		71		18:48
18:54	19	60	34	67	39	74	49	79	55	87	18:54	58	90	65	92	67		69		70		18:54
19:00	17	59	33	66	38	73	48	78	54	86	19:00	57	90	64	91	66	100	68		69		19:00
19:06	16	58	32	65	37	72	47	78	53	85	19:06	57	89	63	91	65	99	67		68		19:06
19:12	14	56	31	64	36	71	46	77	52	85	19:12	56	89	62	90	65	99	66		67		19:12
19:18	13	55	30	63	35	70	45	77	51	84	19:18	55	88	62	89	64	98	65		67		19:18
19:24	12	54	29	62	34	69	45	76	51	83	19:24	54	87	61	89	63	97	64		66		19:24
19:30	10	53	28	61	33	69	44	75	50	82	19:30	53	87	60	88	62	96	63		65		19:30
19:36	9	52	27	60	32	68	43	74	49	82	19:36	52	86	59	87	62	96	63		64		19:36
19:42	8	50	26	59	31	67	42	74	48	81	19:42	51	85	58	87	61	95	62	100	63		19:42
19:48	6	49	24	58	30	66	41	73	47	80	19:48	50	85	58	86	60	94	61	99	62		19:48
19:54	5	48	23	57	29	65	40	72	46	79	19:54	50	84	57	86	59	93	60	98	61		19:54
20:00	3	47	22	56	28	64	39	72	46	79	20:00	49	83	56	85	58	93	59	98	60	100	20:00
20:06	2	45	21	55	26	63	38	71	45	78	20:06	48	83	55	84	58	92	58	97	59	99	20:06
20:12	1	44	20	54	25	63	37	71	44	78	20:12	47	82	55	84	57	91	57	96	58	98	20:12
20:18	0	43	19	53	24	62	36	70	43	77	20:18	46	82	54	83	56	90	57	95	57	98	20:18
20:24		42	18	52	23	61	35	69	42	76	20:24	45	81	53	82	55	90	56	95	56	97	20:24
20:30		41	17	51	22	60	35	68	41	75	20:30	44	80	52	82	55	89	55	94	55	96	20:30
20:36		39	16	50	21	59	34	68	40	75	20:36	43	79	51	81	54	88	54	93	54	95	20:36
20:42		38	14	49	20	58	33	67	40	74	20:42	43	79	51	80	53	87	53	92	53	94	20:42
20:48		37	13	48	19	57	32	66	39	73	20:48	42	78	50	79	52	87	52	91	53	94	20:48
20:54		36	12	47	18	57	31	66	38	73	20:54	41	78	49	79	51	86	51	91	52	93	20:54
21:00		35	11	46	17	56	30	65	37	72	21:00	40	77	48	78	51	85	50	90	51	92	21:00
21:06		33	10	45	16	55	29	64	36	71	21:06	39	77	47	78	50	84	50	89	50	91	21:06
21:12		32	9	44	15	54	28	63	35	71	21:12	38	76	47	77	49	84	49	88	49	90	21:12
21:18		31	8	43	14	53	27	63	34	70	21:18	37	75	46	77	48	83	48	87	48	90	21:18
21:24		30	7	42	12	52	26	62	34	69	21:24	37	75	45	76	47	82	47	87	47	89	21:24
21:30		28	6	41	11	51	25	61	33	68	21:30	36	74	44	76	47	81	46	86	46	88	21:30
21:36		27	4	40	10	51	25	61	32	68	21:36	35	73	44	75	46	81	45	85	45	87	21:36
21:42		26	3	39	9	50	24	60	31	67	21:42	34	73	43	74	45	80	44	84	44	86	21:42
21:48		25	2	38	8	49	23	59	30	66	21:48	33	72	42	74	44	79	43	84	43	86	21:48
21:54		24	1	37	7	48	22	59	29	66	21:54	32	72	41	73	44	79	43	83	42	85	21:54
22:00		22	0	36	6	47	21	58	29	65	22:00	31	71	40	72	43	78	42	82	41	84	22:00
22:06		21		35	5	46	20	57	28	64	22:06	30	71	40	72	42	77	41	81	40	83	22:06
22:12		20		34	4	46	19	57	27	64	22:12	30	70	39	71	41	76	40	80	40	82	22:12
22:18		19		33	3	45	18	56	26	63	22:18	29	69	38	71	40	76	39	79	39	82	22:18
22:24		18		32	2	44	17	55	25	62	22:24	28	68	37	70	40	75	38	79	38	81	22:24
22:30		16		31	1	43	16	54	24	61	22:30	27	68	36	69	39	74	37	78	37	80	22:30
22:36		15		30	0	42	15	54	23	61	22:36	26	67	36	69	38	73	37	77	36	79	22:36
22:42		14		29		41	15	53	23	60	22:42	25	66	35	68	37	73	36	76	35	78	22:42
22:48		13		28		40	14	52	22	59	22:48	24	66	34	67	36	72	35	76	34	78	22:48
22:54		12		27		40	13	52	21	59	22:54	23	65	33	67	36	71	34	75	33	77	22:54
23:00		10		26		39	12	51	20	58	23:00	23	64	33	66	35	71	33	74	32	76	23:00
23:06		9		25		38	11	50	19	57	23:06	22	64	32	66	34	70	32	73	31	75	23:06
23:12		8		24		37	10	49	18	56	23:12	21	63	31	65	33	69	31	73	30	74	23:12
23:18		7		23		36	9	49	17	56	23:18	20	63	30	64	33	68	30	72	29	74	23:18
23:24		5		22		35	8	48	17	55	23:24	19	62	29	64	32	67	30	71	28	73	23:24
23:30		4		21		34	7	48	16	54	23:30	18	61	29	63	31	67	29	70	27	72	23:30
23:36		3		20		34	5	47	15	54	23:36	17	61	28	62	30	66	28	69	27	71	23:36

**СТАНДАРДИ (НОРМИ) ЗА ПРОВЕРКА НА ФП
ТРЧАЊЕ МАЖИ/ЖЕНИ**

Резултат	Старосна група										Резултат	Старосна група										Резултат
	17-21		22-26		27-31		32-36		37-41			42-46		47-51		52-56		57-61		62+		
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж		М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	
23:42		2		19		33	5	46	14	53	23:42	17	60	27	62	29	65	27	69	26	71	23:42
23:48		1		18		32	6	46	13	52	23:48	16	59	26	61	29	64	26	68	25	70	23:48
23:54		0		17		31	4	45	12	52	23:54	15	59	25	61	28	64	25	67	24	69	23:54
24:00				16		30	3	44	11	51	24:00	14	58	25	60	27	63	24	66	23	68	24:00
24:06				15		29	2	43	11	50	24:06	13	57	24	59	26	62	23	65	22	67	24:06
24:12				14		29	1	43	10	49	24:12	12	57	23	59	25	61	23	65	21	66	24:12
24:18				13		28	0	42	9	49	24:18	11	56	22	58	25	61	22	64	20	66	24:18
24:24				12		27		41	8	48	24:24	10	56	22	57	24	60	21	63	19	65	24:24
24:30				11		26		41	7	47	24:30	10	55	21	57	23	59	20	62	18	64	24:30
24:36				10		25		40	6	47	24:36	9	54	20	56	22	59	19	62	17	63	24:36
24:42				9		24		39	6	46	24:42	8	54	19	56	22	58	18	61	16	62	24:42
24:48				8		23		39	4	45	24:48	7	53	18	55	21	57	17	60	15	62	24:48
24:54				7		23		38	5	45	24:54	6	52	18	54	20	56	17	59	14	61	24:54
25:00				6		22		37	3	44	25:00	5	52	17	54	19	56	16	58	13	60	25:00
25:06				5		21		37	2	43	25:06	4	51	16	53	18	55	15	58	13	59	25:06
25:12				4		20		36	1	42	25:12	3	50	15	52	18	54	14	57	12	58	25:12
25:18				3		19		35	0	42	25:18	3	50	15	52	17	53	13	56	11	57	25:18
25:24				2		18		34		41	25:24	2	49	14	51	16	53	12	55	10	56	25:24
25:30				1		17		34		40	25:30	1	49	13	51	15	52	11	55	9	55	25:30
25:36				0		17		33		40	25:36	0	48	12	50	15	51	10	54	8	54	25:36
25:42						16		32		39	25:42		47	11	49	14	50	10	53	7	54	25:42
25:48						15		32		38	25:48		47	11	49	13	50	9	52	6	54	25:48
25:54						14		31		38	25:54		46	10	48	12	49	8	51	5	53	25:54
26:00						13		30		37	26:00		45	9	47	11	48	7	51	4	52	26:00
26:06						12		30		36	26:06		45	8	47	11	47	6	50	3	51	26:06
26:12						11		29		35	26:12		44	7	46	10	47	5	49	2	50	26:12
26:18						11		28		35	26:18		43	7	46	9	46	4	48	1	50	26:18
26:24						10		28		34	26:24		43	6	45	8	45	3	47	0	49	26:24
26:30						9		27		33	26:30		42	5	44	7	44	3	47	0	48	26:30

НОРМИ-СТАНДАРДИ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТЕСТ

ВЕЖБИ-ДИСЦИПЛИНИ	ПОЛ	ВОЗРАСТ-ГОДИНИ НА СТАРОСТ									
		17-21	22-26	27-31	32-36	37-41	42-46	47-51	52-56	57-61	62+
ПЛИВАЊЕ 730 М.	МАЖИ	20,00	20,30	21,00	21,30	22,00	22,30	23,00	24,00	25,00	26,00
	ЖЕНИ	21,00	21,30	0:00	22,30	23,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00
ЕРГОМЕТАР ИЛИ ВЕЛОСИПЕД 10 КМ.	МАЖИ	24,00	24,30	25,00	25,30	26,00	27,00	28,00	30,00	31,00	32,00
	ЖЕНИ	25,00	25,30	26,00	26,30	27,00	28,00	30,00	32,00	33,00	34,00
ПЕШАЧЕЊЕ 4 КМ.	МАЖИ	34,00	34,30	35,00	35,30	36,00	36,30	37,00	37,30	38,00	38,30
	ЖЕНИ	37,00	37,30	38,00	38,30	39,00	39,30	40,00	40,30	41,00	41,30

Прилог бр. 2

ТЕСТ ЗА ФИЗИЧКА ПОДГОТВЕНОСТ										ПРЕЗИМЕ (ТАТКОВО ИМЕ) И ИМЕ			
за _____ година										ВЕС:		ПОЛ: М / Ж	
										ЕДИНИЦА (ВП):			
ДАТА:		Ч И Н		ДАТА:		Ч И Н		СТАРОСНА ГРУПА		СТАРОСНА ГРУПА			
ВИСИНА:		ТЕЖИНА:		ВИСИНА:		ТЕЖИНА:		ВИСИНА:		ТЕЖИНА:			
ПРВА ПРОВЕРКА				ВТОРА ПРОВЕРКА				ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОВЕРКА					
СТАНДАРДЕН ТЕСТ (Дисциплини)	Резулт.	Бодови	Бројач	СТАНДАРДЕН ТЕСТ (Дисциплини)	Резулт.	Бодови	Бројач	СТАНДАРДЕН ТЕСТ (Дисциплини)	Резулт.	Бодови	Бројач		
СКЛЕКОВИ				СКЛЕКОВИ				СКЛЕКОВИ					
СТОМАЧНИ				СТОМАЧНИ				СТОМАЧНИ					
ТРЧАЊЕ 3.200м.				ТРЧАЊЕ 3.300м.				ТРЧАЊЕ 3.200м.					
АЛТЕРНАТИВЕН ТЕСТ (Дисциплини)	Резулт.	Бодови	Бројач	АЛТЕРНАТИВЕН ТЕСТ (Дисциплини)	Резулт.	Бодови	Бројач	АЛТЕРНАТИВЕН ТЕСТ (Дисциплини)	Резулт.	Бодови	Бројач		
ВКУПНО ОСВОЕНИ БОДОВИ				ВКУПНО ОСВОЕНИ БОДОВИ				ВКУПНО ОСВОЕНИ БОДОВИ					
ВОЕНОТО ЛИЦЕ ТЕСТОТ: "ГО ПОЛОЖИЛ" "НЕ ГО ПОЛОЖИЛ"				ВОЕНОТО ЛИЦЕ ТЕСТОТ: "ГО ПОЛОЖИЛ" "НЕ ГО ПОЛОЖИЛ"				ВОЕНОТО ЛИЦЕ ТЕСТОТ: "ГО ПОЛОЖИЛ" "НЕ ГО ПОЛОЖИЛ"					
ЗАБЕЛЕШКА:				ЗАБЕЛЕШКА:				ЗАБЕЛЕШКА:					
ПОТПИС НА ОДГОВОРНИОТ СТАРЕШИНА:				ПОТПИС НА ОДГОВОРНИОТ СТАРЕШИНА:				ПОТПИС НА ОДГОВОРНИОТ СТАРЕШИНА:					

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ: Бројачот, по завршената изведба во секоја дисциплина, впишува резултат и го става својот потпис. По спроведената проверка комисијата по утврдените стандарди(норми) ги впишува освоениите бодови за секое воено лице кое е проверено и ги подвлекува зборовите "положил" или "не положил", а за воените лица кои не се јавиле во забелешката ги стават зборовите военото лице не е проверено. *Одговорниот старешина*, по спроведената проверка го става својот потпис.

1809.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Штурово-Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Штурово, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8098/1
18 декември 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

1810.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 10 и 11 декември 2003 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Статутот на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје од 15 мај 2002 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр. 148/2003 од 22 октомври 2003 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Статутот на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје, од 15 мај 2002 година, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и со Законот за високото образование.

4. Судот на седницата утврди дека во постапката на донесувањето на Статутот на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје од 15 мај 2002 година, Наставно-научниот совет на факултетот на седница од 20 март 2002 година го усвоил текстот на статутарните норми кои биле усогласени со забелешките од Комисијата за нормативна дејност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје и врз основа на позитивното мислење на Комисијата, на 15 мај 2002 година Наставно-научниот совет на факултетот го донел и верификувал Статутот.

Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, на 47-мата седница одржана на 2 јули 2002 година донел Одлука за давање согласност на Статутот на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје од 15 мај 2002 година и утврдил дека Статутот влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот гласник. Имено, тој е објавен и влегол во сила на 2 јули 2002 година.

5. Судот, врз основа на увидот во Записникот од седницата на Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина одржана на 20 март 2002 година, кога било извршено гласањето за усвојување на Статутот и од увидот во платните списоци за вработените на Факултетот, утврди дека Наставно-научниот совет бил составен од 27 членови од кои на седницата

на 20 март 2002 година биле присутни 18, а отсутни 9 членови. Од вкупниот состав на советот, 9 членови биле вработени на Факултетот за ветеринарна медицина, а останатите кои биле вработени во други установи имале статус на хонорарни наставници на овој факултет. Исто така, на самата седница на која бил усвоен Статутот, од присутните 18 членови само 7 од нив биле од вработените на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје. Наставно-научниот совет на Факултетот го усвоил Статутот со 17 гласови „за“ и еден глас „против“, а воздржани немало. Оттаму, според Судот, произлегува дека постапката за нормирање на статутарните прашања и усвојувањето на Статутот била спроведена од орган на управување на оваа високообразовна установа во кој само делумно и во помал број членувале вработени лица на факултетот.

6. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото.

Со членот 46 од Уставот е определено дека на универзитетот му се гарантира автономија, а условите за основање, вршење и престанок на дејноста на универзитетот се уредуваат со закон.

Согласно членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според определбата на член 58 од Уставот, сопственоста и трудот се основа за управување и учество во одлучувањето, а учеството во управувањето и одлучувањето во јавните установи и служби се уредува со закон и врз принципите на стручност и компетентност.

Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2000 и 49/2003) во членот 1 утврдил дека предмет на уредување на овој закон се условите и постапката за основање, финансирање и престанок на високообразовните установи и се утврдуваат основите на организација, управување, развој и за вршење на високообразовна дејност.

Согласно членот 2 став 1 точка 36 од Законот, универзитетот претставува највисока автономна високообразовна, научна, односно уметничка установа која ја сочинуваат високообразовни установи основани според тој закон.

Според членот 10 став 1 од Законот, високообразовните установи ја вршат својата дејност врз принципот на академска автономија, а според став 3, автономијата на универзитетот вклучува академска слобода на високообразовните установи, автономија на управувањето со високообразовните установи и неприкосновеност на автономијата.

Во рамките на овој законски концепт, со одредбите од Законот е уредено дека државните факултети како високообразовни установи имаат својство на правно лице, една сметка за редовно работење преку која располагаат со буџетските средства, како и една или повеќе посебни сметки преку кои располагаат со средства од самофинансирачки активности, донации и кредити. Основен акт на високообразовната установа е статутот, со кој согласно членот 8 став 2 од Законот се уредуваат внатрешната организација, начинот на вршење на високообразовната дејност, овластувањата и начинот на работата и одлучување на нејзините органи, други прашања од значење за нејзината дејност и работење, за кои со тој закон е предвидено да се уредуваат со статут, како и други односи во согласност со остварувањето на нејзината автономија.

Според ставот 3 и ставот 4 од овој член од Законот, статутот го донесува органот на управување на високообразовната установа, а Сенатот на универзитетот дава согласност на статутите на државните факултети и високите стручни школи. Со одредбата од ставот 7 е предвидено општите акти на универзитетот и високоо-

бразовните установи основани во негов состав да се објавуваат во јавно гласило на универзитетот. Исто така, како една од надлежностите на Сенатот на универзитетот, во членот 67 став 1 алинеја 1 од Законот е определено дека тој дава согласност на статутите на високообразовните установи во негов состав.

Во однос на уредувањето на прашањата кои се однесуваат на органите на факултетот, според членот 73 од Законот, како органи на факултетот се определени наставно-научен совет, декан и деканатска управа.

Согласно членот 74 став 1 од Законот, наставно-научниот совет е орган на управување и стручен орган на факултетот, а според одредбата од ставот 4, наставно научниот совет го сочинуваат редовните и вонредните професори и доцентите. Во наставно-научниот совет на факултетот, според ставот 5 од овој член свои претставници избираат соработниците и студентите и времето за кое се избираат се утврдува со статутот на високообразовната установа.

Со член 75 од Законот се уредени надлежностите на наставно-научните совети на факултетите. Наставно-научниот совет донесува статут и програми за работа; избира и разрешува декан и продекани; утврдува студиски предметни програми и програми за научно-истражувачка или уметничка работа; врши избор во наставно-научни, наставно-уметнички, научни, наставни и соработнички звања; предлага број на студенти кои се запишуваат во прва година на додипломски и постдипломски студии; презема мерки за создавање и остварување на наставно-научниот и уметничкиот подмладок и за работа со особено успешни и талентирани студенти; презема мерки за унапредување на наставната, истражувачката и применувачката работа и за компјутерската мрежа; на предлог на деканот од пријавените кандидати на државен конкурс избира секретар на факултетот; формира комисија и донесува упатство за евалуација на факултетот; одлучува за имотот и материјалните средства над износот до кој одлучува деканатската управа односно деканот; донесува финансиска пресметка и усвојува завршна пресметка; одлучува за документационата дејност; формира стручни комисии за признавање на високообразовни квалификации стекнати во странство; одлучува за организирање на меѓународни собири и за меѓународна соработка; предлага и презема мерки за унапредување и заштита на стандардот на студентите и вработените и врши други работи утврдени со овој закон и статутот.

Според членот 141 од Законот, лицата избрани во наставно-научно, научно и наставно звање, односно во соработничко звање засноваат работен однос и остваруваат права и обврски од работен однос во согласност со овој и друг закон и колективен договор склучен меѓу мнозинскиот синдикат организиран во државните високообразовни установи во Република Македонија и Владата на Република Македонија. Со извршениот избор во наставно-научно, научно, наставно односно соработничко звање избраното лице заснова работен однос за времето на кое е избрано.

Законот за високото образование со членот 147 го уредил прашањето на правото на вршење дејност во друга високообразовна установа. Според ставот 1 од овој член, лице од една високообразовна установа може да врши високообразовна дејност во друга високообразовна установа во звањето во кое е избрано на иста или сродна наставно-научна област, врз основа на дозвола од високообразовната установа во која е избрано. Со одредбите од ставот 2 и 3 од овој член е определено дека лицето од ставот 1 може да врши високообразовна дејност во обем утврден со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и за вршење на дејност, а условите под кои се остварува правото од ставот 2 на овој член се уредуваат со статутот на високообразовната установа.

Според членот 148 од Законот, по покана од органот на управување на високообразовната установа, професори, признати научници од земјата и странство,

можат како гости да извршуваат високообразовна и научно-истражувачка дејност на определено време, под услови кои се утврдуваат со договор.

7. Следејќи ја интенцијата на одредбите од Законот за високото образование, посебно во членот 74 каде е определено дека наставно-научниот совет на факултетот како орган на управување го сочинуваат редовните и вонредните професори и доценти, Судот утврди дека неговиот состав произлегува од образовно-наставниот кадар вработен на факултетот, имајќи предвид дека со став 5 на овој член од Законот се допушта на студентите и соработниците на факултетот да бидат претставувани преку свои претставници во самиот наставно-научен совет на факултетот како што тоа ќе биде утврдено со статутот.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека оспорениот Статут не е донесен од компетентен состав на членови во Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина како што е тоа предвидено со членот 74 од Законот за високото образование, поради што тој не е во согласност со законот, а во поширока смисла и со принципот на владеење на правото утврден во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.

Имено, владеењето на правото како темелна вредност врз која се заснова уставниот поредок на Републиката, заради остварување на академската автономија, треба да обезбеди постоење на правни претпоставки преку законска регулатива и други прописи и општи акти високообразовните установи да управуваат и одлучуваат во рамките на својата установа во која го создаваат и реализираат образовниот и научен труд, што во конкретниот случај според Судот, во постапката на донесувањето на оспорениот Статут не е обезбедено.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингелизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 148/2003

10 и 11 декември 2003 година Претседател
Скопје на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингелизова-Ристова, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, тужителот Фератовски Тасим од с. Долно Количани - Скопје поднесе тужба против тужениот Ѓуровски Стојче сега со непозната адреса на живеење, а последно место на пријавено живеалиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 36/4, Скопје.

Бидејќи тужениот Ѓуровски Стојче е со непозната адреса на живеење, ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје со решение бр. 3020-2 од 16.01.2003 година му постави посебен старател од редот на адвокатите на град Скопје, адвокатот Стојановска Евда од Скопје ГТЦ Мавровска локал 51, која ќе се грижи за интересите на тужениот во постапката.

Се повикува тужениот Ѓуровски Стојче да се јави во судот и да се вклучи во постапката како тужен во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, за неговите интереси ќе се грижи посебниот старател адвокатот Стојановска Евда од Скопје, се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IX.П. бр. 1757/01. (33974)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е парнична постапка XI. П.бр. 2714/02 по тужба на тужителот Миле Гошевски од Скопје, за утврдување на сопственост на недвижност, против тужениот Димитар Станковски од Скопје, со непозната адреса.

Судот со решение XI. П. бр. 2714/02 од 11.12.2003 година му постави на тужениот привремен застапник адвокат Тони Ристовски од Скопје,

Се повикува тужениот Димитар Станковски во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот лично или преку полномошник за да ја преземе постапката, бидејќи во спротивно истата ќе продолжи преку поставениот привремен застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П.бр. 2714/02. (34083)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани се води спор, по тужбата на тужителот Јован Терзиски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 11-4/19, против тужениот Борис Николов од Кочани, ул. "С. Тасева" бр. 41, со непозната адреса на престојување во странство.

Се повикува тужениот Борис Николов од Кочани во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во овој суд или да определи свој полномошник. Во спротивно, за привремен застапник му се назначува Силвана Мишева од Кочани, дипломиран правник со положен правосуден испит, вработена во Основното јавно обвинителство во Кочани која ќе ги штити интересите на тужениот до окончувањето на постапката, односно додека Центарот за социјална работа не го извештае судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 148/01. (34017)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба на тужителот Авни Реџеми од с. Лојане, за развод на брак, против тужената Михаела Бергмајер од Минхен, Германија, со непозната адреса.

За привремен застапник на тужената ќе биде поставена адвокатот Лидија Велиновска од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2532/03. (34079)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица во спорот за сопственост, постапувајќи по тужбата на тужителот Светлана Трендафилова од Струмица преку полномошникот Горги Лазаров, адвокат од Струмица, против тужениот Здравко Трендафилов од Струмица со непозната адреса и престојувалиште во странство. Вредност на спорот неопределена.

За привремен застапник на тужениот Трендафилов Здравко од Струмица во предметот П. бр. 1127/03, се назначува Валентина Митева.

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите права се до појавување на тужениот или негов полномошник пред судот.

Се повикува тужениот Трендафилов Здравко од Струмица сега во странство со непозната адреса и престојувалиште во рок од 15 дена по денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во Основниот суд во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1127/03. (30198)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 261/2000 од 02.03.2000 година, во регистарска влошка бр. 03007375?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштвото за производство, услуги и трговија Тале Спасо Тодоров и др. јтд увоз-извоз Радовиш ул. "Гоце Делчев" бр. 54.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 15.11, 15.81/1, 15.81/2,

15.91, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.23, 74.84, 45.31, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 52.74, 55.30/2, 51.61, 51.62, 51.65, 51.63, 51.70, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 51.66, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, внатрешна и меѓународна шпедиција, вршење на комисиони работи, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници.

За обврските на јавното трговско друштво секој содружник одговара на доверителите непосредно со целиот свој имот и солидарно со другиот содружник.

За застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет се именува Спасо Тодоров од Радовиш.

Од Основниот суд во Штип, П.Трег. бр. 261/2003. (32995)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1022/2003 од 28.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011754?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги МЕЈТ-03 увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Димитар Цветинов" бр. 38, Струмица.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.31, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.93, 15.98/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, посредување, реекспорт, застапување и консигнација, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Тимов Михаил - управител без ограничување.

Единствен содружник е лицето Тимов Михаил.

Од Основниот суд во Штип, П.Трег. бр. 1022/2003. (32997)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3817/2003 од 17.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02004006?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма на Друштвото за сообраќај, туризам, производство, трговија и услуги КРАЛ-ТОУРС експорт-импорт Сулејман ДООЕЛ ул. "Маршал Тито" бр. 19, Тетово.

Се менува името на Друштвото за сообраќај, туризам, производство, трговија и услуги КРАЛ-ТОУРС експорт-импорт Сулејман ДООЕЛ ул. "Маршал Тито" бр. 19, Тетово, во Друштво за производство, трговија и услуги КРАЛ-ЕКСИМ ДООЕЛ ул. "Маршал Тито" бр. 19, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3817/2003. (33691)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4388/2003 од 12.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02051203?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив и управител на Друштвото за производство, трговија и услуги АРСИС ДОО увоз-извоз Скопје ул. "840" бр. 31.

Новиот назив на друштвото е: Друштво за производство, трговија и услуги ФРУПЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Од 01.12.2003 година од друштвото истапува лице-то Ибраими Зекир.

Се брише Ибраими Зекир и Ибраими Арсим - управители без ограничување.

Се запишува Аземов Седат - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4388/2003. (33693)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4475/2003 од 15.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02013011?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци, промет и малограничен промет НАША СУРОВИНА Никола ДОО Скопје ул. "Македонско Косовска бригада" бб.

Се брише Томовски Никола - управители без ограничување.

Се запишува Раевски Слободан - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4475/2003. (33694)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4381/2003 од 15.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053996?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за трговија и услуги АТКО КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Борка Талески" бр. 5, Скопје.

Се брише досегашниот управител Манушев Методија, а се запишува новиот управител Атак Џумхур.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4381/2003. (33695)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4305/2003 од 11.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052833?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛБА МЕДИКА ДОО експорт-импорт ул. "Џон Кенеди" бр. 27/5-28, Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 51.46 - трговија на големо со фармацевтски производи (промет на големо со лекови и медицински помагала).

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4305/2003. (33696)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4430/2003 од 12.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02032070?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛАКИ М Фросинка и Савка ДОО увоз-извоз Кавадарци ул. "Киро Спанцов" бр. 101.

Содружниците донесоа одлука за промена на лице овластено за застапување.

Се брише Петковска Фросина - управител со неограничени овластувања, а се запишува Трајков Андон - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4430/2003. (33697)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4179/2003 од 05.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02002371?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, производство и услуги АДРИАМЕД-НКР увоз-извоз ДОО Скопје ул. "Дренак" бр. 6.

Се брише Русанда Пејкова - управител без ограничување.

Се запишува Коле Пејков - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4179/2003. (33698)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4355/2003 од 09.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02009726?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, производство и застапништво МАКИМА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кирило и Маркус ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Коле Неделковски" бр. 12а.

Истапува Кирило Ангелоски - управител без ограничување, а пристапува Шефки Арифовски - управител без ограничување.

Пречистен текст: Шефки Арифовски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4355/2003. (33699)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4272/2003 од 08.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02005155?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и проширување на дејности на Друштвото за производство, трговија и услуги ИНДУЛТ-ТЕМЕЛКОВСКИ Златко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Востаничка" бр. 52.

Се врши промена на фирма, и во иднина ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ИНДУЛТ ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Востаничка" бр. 52.

Од 21.11. 2003 година како содружници пристапуваат Благоја Крстевски од Скопје, Лундквист Валтер Хелмер од Шведска, Вреде.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 01.1, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 05.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.51.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4272/2003. (33700)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3591/2003 од 30.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 02039832?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет, услуги и инженеринг К. Г. Р. ЕЛМА ДОО експорт-импорт ул. "Франц Прешерн" бр. 112.

Се брише Ристевска Елена со неограничени овластувања, а се запишува Жупаноски Ангелко со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3591/2003. (33701)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4411/2003 од 10.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052379?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за трговија на големо и мало ХОБИ-ИН ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Васил Горгов" бр. 20/4.

Се врши промена на управителот. Да се брише Елизабета Блажевска - управител без ограничување, а се запишува Горан Блажевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4411/2003. (33702)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1639/2003 од 26.03.2003 година, во регистарска влошка бр. 02026536?-8-03-000, ја запиша во тргов-

скиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги РАН ПРОМЕТ Љубе ДООЕЛ увоз-извоз с. Ранковце, Општина Ранковце.

Се брише Мицевски Љубе - управител без ограничување, а се запишува Ристевски Мирче - управител без ограничување.

Пречистен текст: Ристевски Мирче - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1639/2003. (33703)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2265/2003 од 25.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 02011625?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар запишување на Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото за производство, промет и услуги АНКО Андреја ДООЕЛ Скопје ул. "Жан Жорес" бр. 129, лок. 12.

Се врши зголемување на основната главнина на друштвото во износ од 2.000.000,00 денари или 32.787 евра, што претставува паричен влог, извршен со поделни уплати за период од 25.12.2002 година до 27.05.2003 година.

Со прифаќање на понудениот основачки влог од друштвото во износ од 2.000.000,00 денари односно 32.787 евра, заедно со претходното вложување од 329.100,00 денари или 5.395 евра, основачкиот влог на содружникот Андреја Андреев се зголемува на износ од 2.329.100,00 денари или 38.182 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2265/2003. (33704)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4249/2003 од 04.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 0200-625?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и управител на Друштвото за производство, трговија и услуги СТОГОР Стојне и Горан ДОО извоз-увоз Скопје ул. "Борис Бојаџиски" бр. 72.

Се врши промена на назив, правен облик, истапување на содружник со конверзија на основната главнина и промена на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет на друштвото.

Од Друштвото за производство, трговија и услуги СТОГОР Стојне и Горан ДОО извоз-увоз Скопје во Друштвото за производство, трговија и услуги СТОГОР ДООЕЛ извоз-увоз Скопје.

Од Друштвото за производство, трговија и услуги СТОГОР Стојне и Горан ДОО извоз-увоз Скопје истапува содружникот Стојне Методиев, а својот основачки влог во износ од 310.000,00 денари или 5.082 евра, го отстапува без надоместок на содружникот Горан Методиев.

Со прифаќање на понудениот основачки влог од содружникот Стојне Методиев, во износ од 310.000,00 денари или 5.082 евра, основачкиот влог на содружникот Горан Методиев се зголемува на износ од 372.000,00 денари или 6.098 евра и учествува со 100% во однос на основната главнина на Друштвото за производство, трговија и услуги СТОГОР ДООЕЛ извоз-увоз Скопје.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет на друштвото.

Се разрешува лицето Стојне Методиев од управител со неограничени овластувања, а се именува лицето Горан Методиев за управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4249/2003. (33707)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4158/2003 од 01.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02010132?-8-09-000, ја запиша во тргов-

скиот регистар промената на седиште на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство, услуги и градежништво АСПРОМ Игор ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 64-6-2/9.

Се менува седиштето на друштвото и во иднина ќе се наоѓа на "Мајаковски" бр. 12, локал 4.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4158/2003. (33708)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2051/2003 од 16.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02000714?-000-03, го запиша во трговскиот регистар уписот на одлуки на Гипс и гипсени префабрикати "КНАУФ РАДИКА" АД Дебар ул. "8-ми Септември" бб.

Запишување на Одлука VII и VIII, седница на Собрание на акционери бр. 02/91/6 од 04.04.2002 година и бр. 02-50/5-1 од 17.04.2003 година, за зголемување на основната главнина, и одлуки за дополнување на истите бр. 02/91/7 од 04.04.2002 и бр. 02-50/5-2 од 17.04.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2051/2003. (33701)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4472/2003 од 12.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053667?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, трговија и услуги У.С. АЖУР ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Новоселски пат" бб.

Се брише Зоран Гавриловски - управител без ограничување, а се запишува Зора Георгијевска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4472/2003. (33711)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3523/2003 од 09.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02013962?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар припојувањето на друштвото на Трговското друштво за трговија со нафта и нафтни деривати ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово ул. "Видое Смилевски Бато" бб.

Припојување на: Трговското друштво за производство и пласман на технички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ Тетово ул. "Браќа Миладинови" бр. 1, со рег. влошка бр. 02013963?-8-03-000 во Трговско друштво за трговија со нафта и нафтни деривати ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово ул. "Видое Смилевски Бато" бб, со рег. влошка бр. 02013962?-8-01-000.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3523/2003. (33712)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2104/2003 од 09.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02013963?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар бришење на Трговското друштво за производство и пласман на технички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово ул. "Браќа Миладинови" бр. 1.

Бришење на: Трговско друштво за производство и пласман на технички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово ул. "Браќа Миладинови" бр. 1, со рег. влошка бр. 02013963?-8-03-000, поради припојување кон: Трговско друштво за трговија со нафта и нафтни деривати ПЕТРОЛ ГАС ДООЕЛ Тетово ул. "Видое Смилевски Бато" бб, со рег. влошка бр. 02013962?-8-01-000.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2104/2003. (33715)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4425/2003 од 11.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02010987?-8-01-000, ја запиша во тргов-

скиот регистар промената на управител на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија САПОНИА-КО-МЕРЦ Сапониа ДООЕЛ Скопје бул. "Војвода" бб.

Се брише Ференц Хаузер - управител без ограничување, се запишува Татјана Хорват - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4425/2003. (33716)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4301/2003 од 12.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02051615?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на податоци на содружник на Друштвото за туризам, угостителство и консалтинг, услуги ТЦЦ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Никол Вапцаров" бр. 6.

Да се брише Емилија Дракулеска - управител без ограничување, да се запише Снежана Андреевска Филиповска - управител без ограничување.

Пречистениот текст гласи: Снежана Андреевска Филиповска - управител без ограничување.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Снежана Андреевска Филиповска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4301/2003. (33717)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4097/2003 од 19.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02042614?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Друштвото за производство, промет и услуги МЕРКО ДОО Скопје ул. "Антон Попов 3" бр. 2.

Новиот назив на друштвото е: Друштво за производство, промет и услуги МЕРКО ДОО Скопје ул. "Антон Попов 3" бр. 2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4097/2003. (33718)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4432/2003 од 11.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02007685?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Друштвото за трговија на големо и мало ДИДЕМ-ТРЕЈД Месут ДООЕЛ Скопје ул. "Славеј Планина" бр. 50.

Се врши промена на управителот на друштвото и тоа се брише Месут Фејзулоски од Скопје, а се запишува Љатиф Мемешки од Битола.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4432/2003. (33720)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4035/2003 од 25.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 02041685?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Самостоен ликовен уметник МАЗНЕ ТП Антони Павле Мазневски Скопје ул. "Мите Богоевски" бр. 73.

Бришење на: Самостоен ликовен уметник МАЗНЕ ТП Антони Павле Мазневски Скопје ул. "Мите Богоевски" бр. 73.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4035/2003. (33721)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4436/2003 од 12.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02002790?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Здравствената организација-ординација за општа медицина ОСТЕО-ПРО Љупчо и др. ДОО Скопје Т.Ц. Капиштец, ул. "Народен фронт" бр. 19-а, I. кат, локал 2, Скопје.

Се разрешува Стојаноска Лидија - управител без ограничувања, а се запишува Митевски Зоран - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4436/2003. (33722)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3941/2003 од 01.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02032873?-4-11-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структурата на капитал на Македонска книга Акционерско друштво за издавачка дејност и трговија Скопје ул. "11 Октомври" бб.

Се врши промена на структурата на капиталот и конверзија од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3941/2003. (33723)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4332/2003 од 10.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02015436?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за градежништво и трговија на големо и мало КИРК КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Есперанто" бр. 35.

Се брише Кирковска Соња - управител без ограничување, а се запишува Кирковска Цвета - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4332/2003. (33726)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4206/2003 од 02.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02053629?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за трговија, услуги и производство ЛАЦИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје бул. "Партизански одреди" бб, ламела Ц, деловен простор 10.

Се врши промена на седиште: бул. "Партизански одреди" бр. 62, локал 9, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4206/2003. (33728)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4749/03 од 02.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054283?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт и трговија УНИВЕРЗАЛ КОМ МС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Места" бр. 2.

Дејности: 60.24, 60.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.47, 51.55, 52.211, 52.12, 52.241, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот. Изјадин Сулејмани - управител со неограничени овластувања го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет. Содружници - Изјадин Сулејмани и Друштвото за трговија на големо и мало УНИВЕРЗАЛ КОМЕРЦ Милџаим ДООЕЛ извоз-увоз Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4749/2003. (33392)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5073/03 од 09.12.2003 година, во регистарска влошка бр. 02054606?-6-01-000, го запиша во трговскиот

регистар запишувањето на ТП ЕНТЕРНИТИ Аида Ме-
медали Билали трговија на мало ул. "160" бр. 29, Тетово.
Дејности: 52.12.

За обврските во правниот промет со трети лица од-
говара лично со целиот свој имот. Во правниот промет
со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
Лице овластено за застапување и основач е Аида Била-
ли од Тетово, ул. "160" бр. 29. Седиште: ул. "160" бр.
29, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
5073/2003. (33393)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 5029/03 од 09.12.2003 година, во регистарска
влошка бр. 02054563?-3-01-000, го запиша во трговскиот
регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија
и услуги ФИНЕКС-С ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Бан-
ско" бр. 23, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3,
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22,
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43,
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66,
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1,
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74,
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40,
72.60, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, застапување на странски
фирми, посредување во надворешно трговскиот про-
мет, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција,
превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски
сообраќај, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските стор-
ени во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Содружници: Снежана Пи-
рова од Скопје, ул. "Банско" бр. 23 и Стевче Пиров од
Скопје, ул. "Банско" бр. 23.

Снежана Пирова - управител со неограничени овла-
стувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
5029/2003. (33394)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 2992/03 од 14.07.2003 година, во регистарска
влошка бр. 02052527?-8-01-000, го запиша во трговскиот
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија, услуги и производи ЗМ-ТРЕНД ДООЕЛ увоз-извоз
Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 42.

Основачот Атанасова Валентина од Кавадарци, осно-
ва Друштво за трговија, услуги и производи ЗМ-
ТРЕНД ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Страшо
Пинџур" бр. 42.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21,
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, 92.34, 92.71, 92.72,
51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51,
51.53, 51.54, 51.70, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 50.10,
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 01.11/1,
01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.21, 01.25, 01.30, 15.51,
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 02.01,
15.51, 15.61, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-

седните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен
транспорт на стоки и патници, посредување и застапу-
вање во областа на прометот со стоки и услуги, консиг-
национа продажба на стоки, реекспорт на стоки, коми-
сионни работи.

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, за обврските стор-
ени во правниот промет друштвото одговара со сите
свои средства. За управител е именувано лицето Атана-
сова Валентина и е со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
2992/2003. (33395)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Трег. бр. 5067/03 од 08.12.2003 година, во регистарска
влошка бр. 02054600?-8-01-000, го запиша во трговскиот
регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги
и производство СОЛАРИС - КОМ ДООЕЛ увоз-извоз
Кавадарци, ул. "16-ти Јуни" бр. 16.

Основачот Снежана Горчева од Кавадарци, основа
Друштво за трговија, услуги и производство СОЛАРИС
- КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "16-ти Јуни"
бр. 16.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1,
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.12,
63.30, 63.40, 65.12/3, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33,
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54,
51.55, 51.64, 51.66, 51.70, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19,
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.42/2,
50.50, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12,
74.34, 92.71, 92.72, 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2,
01.13/1, 01.21, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.02, 15.32,
15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.81, 15.91, 15.93, 15.98/1,
15.98/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52,
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 29.12,
29.13, 29.14, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен
транспорт на стоки и патници, посредување и застапу-
вање во областа на прометот со стоки и услуги, консиг-
национа продажба на стоки, реекспорт на стоки, коми-
сионни работи.

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, за обврските стор-
ени во правниот промет друштвото одговара со сите
свои средства. За управител е именувано лицето Сне-
жана Горчева од Кавадарци и е со неограничени овла-
стувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.
5067/2003. (33397)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Гостивар, со решение Рег. бр.
23/03, во регистарот на здруженија на граѓани и фунда-
ции се запишува Здружението - Организација за хен-
дикепирани лица ХЕНДИКЕП-УНИТЕТ Гостивар, се-
диште на ул. "Гоце Делчев" кула-локал бр. 25 Гостив-
вар, а го застапува неговиот претседател Ефразим Ис-
маили од Дебреше.

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат за згрижување и помагање на сите хендикепи-
рани лица од сите категории, возраст, пол, образование и
национална припадност, без разлика дали хендикепна-
носта ја здобиле со раѓање или во сообраќајна несреќа,
тешка болест или сл.

Од Основниот суд во Гостивар. (34013)

Основниот суд во Гостивар, со решение Рег. бр. 23/03, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружението - фудбалски клуб ПЕНАЛ-7 од с. Неготино - Полошко, со седиште во с. Неготино - Полошко, а го застапува неговиот претседател Мухареми Јетмир од с. Неготино - Полошко.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат во грижа за омасовување на фудбалот како спорт, работи на стручно усовршување на своето членство преку разни форми на дејности, учество на спортски натпревари и др.

Од Основниот суд во Гостивар. (34014)

Основниот суд во Кавадарци, со решение Рег. бр. 8/03, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Здружението на граѓани "ДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА МАКЕДОНИЈА- КАВАДАРЦИ" од Кавадарци, кое се залага за следниве цели и задачи: да работи на развојот и заштита на детето и неговите загарантирани права, заштита на детето од секаков вид насилство, борба против злоупотреба на детето, за политички и верски цели, чување и унапредување на здравјето, развивање силни хуманистички чувства, беспопштена активност за заштита на човековата средина за создавање висока свест за здраво живеење, употребување на заштита на семејство, борба против сите детски болести, борба за поголемо стекнување на знаење, да гради долготрајни односи на соработка, спроведување, следење и применување на меѓународните декларации, да го побуди јавното мислење дека детето е фактор, и има потреба од признавање на детска личност, формирање разни клубови, и секции, да се организираат мировни и економски движења, преземање активности за здружување со невладини организации, да се расправа и влијае врз одлучувањето за документите и законските акти со кои се уредува положбата на детето во семејство и училиште и грижа на граѓаните односно нивните деца кои живеат во странство со нивно вклучување на активностите и манифестациите за деца од татковината.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци, на ул. "Мито Хаџи Василев" во просториите на гимназијата "Добри Даскалов".

Од Основниот суд во Кавадарци. (34015)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. Рег. Зг. бр. 90/03 од 17.12.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани Центар за Демократски Развој и Иницијатива (ЦДРИМ) - Скопје, со седиште на ул. "Виничка" бр. 10 - Општина Шуто Оризари - Скопје.

Цели и задачи на здружението се: да го помага развојот и благосостојбата на заедниците за задоволување на потребите на луѓето без остварување на профит за самата организација и дејствување во насока на решавање на потребите на заедницата на локално ниво и да ги штити и одбрани основните човекови права и интереси исполнувајќи ги конкретните цели и задачи како на пример обезбедување на финансиски средства од фондации и други донатори на РМ, спроведување на соодветни активности од областа на економијата, помагање во развојот на слободното пазарно стопанисување, барање на алтернативи за намалување на невработеноста во градот Скопје, обезбедување на услови за заедничко живеење на сите граѓани од Скопје, организирање на активности за младите од Скопје, развивање и негување на старата изворна култура, организирање на помош на незгрижени мајки и деца и организирање активности од хуманитарен карактер, спроведување на советување, обука и едукација, информирање и едуцирање на јавноста за нејзините права и обврски согласно уставните закони на РМ, следење на секаков облик на

прекршување на човековите права, заштита на основните граѓански, економски, социјално - културни права утврдени со Уставот на РМ, издавање на литература од областа на правото, донесување, почитување и примена на правната регулатива за подигнување на свеста за заштита на животната средина.

Со денот на запишување во регистарот на здруженија и фондации здружението на граѓани Центар за Демократски Развој и Иницијатива - (ЦДРИМ) - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (33043)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. Рег. Зг. бр. 83/03 од 09.12.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани МЕДЦЕЛ - Скопје, со седиште на ул. "Томе Арсовски" бр. 31 - Скопје.

Цели и задачи на здружението се: развојот на културата особено во ликовните уметности и дизајнот во Р. Македонија, афирмација на македонската култура и творештво во меѓународни рамки, следење на случувањата на полето на културата и вклучување во современите текови, афирмација на македонската ликовна традиција, дизајнот и занаетите сврзани за ликовните области преку нивно осовременување и редефинирање, печатење на информатори, публикации, книги и ЦД-а и други материјали, сестрано унапредување на културата во Р. Македонија до високи меѓународни стандарди, учество во стручни јавни расправи од областа на културата и културното наследство, организирање на стручни или друг вид на собири, предавања, советувања, симпозиуми, конференции, стручно-научни трибини и стручни едукативни курсеви, соработка со слични или сродни институции од земјата или странство или со други друштва на граѓани и фондации преку активно учество во дел од нивните работни програми што се од посебен интерес за здружението, задоволување на специфичните интереси и афинитети на нејзините членови преку развивање на различни нивоа на издавачка дејност, организирање на стручни посети или екскурзии во места каде се случуваат битни настани од областа на културата во земјата и странство.

Со денот на запишување во регистарот на здруженија и фондации, Здружението на граѓани МЕДЦЕЛ - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34106)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение Ст. бр. 107/2003 од 16.12.2003 година, се поведува претходна постапка на постапката за отворање на стечајна постапка над должникот ЗЗ "КОЧО РАЦИН" од с. Лазарополе, со жиро сметка бр. 41510-601-705 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува Љубе Ѓорѓиевски судија при овој суд и член на стечајниот совет. Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 30.01.2004 година во 11 часот во сала бр. II при овој суд.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Драган Јованоски, ул. "Питарница" бр. 7, Гостивар, со моб. тел. 070-229-307.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранتي без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на стечајниот управник да влезе во деловните простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се определува општа забрана за располагање со имотот на должникот односно располагањето со имотот на должникот, можно е само со претходна дозвола на стечајниот судија или на привремениот стечаен управник.

Се забранува исплата од сметката на должникот.

Против ова решение не е дозволена посебна жалба.

Од Основниот суд во Гостивар. (33731)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 733/03 од 16.12.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за проектирање, производство, внатрешна и надворешна трговија МАКЕС Ц.О. Скопје, со седиште на ул. „Георги Динката“ бр. 13-б, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-220528 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 1-39566-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (33900)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 342/03 од 27.10.2003 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско-услужно претпријатие ВЕСПА ДОО Скопје, ул. „Мите Богоевски“ бр. 59, жиро сметка бр. 40100-601-257495 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-45172-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (33960)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 243/02 од 06.11.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и компјутерски услуги, хардвер и софтвер „ПРО ЛИНЕА – КОМПЈУТЕРИ“ Сашо и Иван ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Тодор Чангов 33“ бр. 15, со жиро сметка 300000001075281 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02008999?-3-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (34022)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 724/03 од 09.12.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие ИРЕЈА увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. „Кајларска“ бр. 4-б, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-2208124 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 1-36488-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (34023)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 688/03 од 18.12.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Авто такси Г ГО-РАН ЛАЗО КОЛЧЕВ ТП Скопје, со седиште на ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 28 Скопје, со жиро сметка бр. 300000000710173 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02005269?-8-06-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (34025)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 741/03 од 17.12.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги МСМ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 59/1-18 Скопје, со жиро сметка бр. 300000000522672, и регистарска влошка бр. 02034566?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (34009)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната постапка над должникот АД “14-ти Септември” во стечај-Свети Николе, заведена под Ст. бр. 53/02, ги известува доверителите на должникот дека на 12.01.2004 година, во 10,00 часот ќе се одржи седница на собрание на доверители во просториите на Основниот суд во Штип, заради разгледување состојби кај должникот во врска со продажба на имотот на истиот и донесување одлука за услови и начин на продажба на невпаричениот имот.

Од Основниот суд во Штип. (34006)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 128/2003 од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие ПАЛМА-КОМЕРЦ ЦОО Д. Палчиште, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-54203 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-Тетово, запишано при Окружниот стопански суд во Скопје, со регистарска влошка бр. 1-33943-0-0-0 и Срег. бр. 3037/93 од 19.03.1993 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34000)

Со решение Ст. бр. 227/2003 од 08.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија “АЛЕКСАНДРИЈА” ДООЕЛ Струмица, запишан во регистарот на Основниот суд во Штип со Трег. бр. 16/2000 година, регистарска влошка бр. 03007130?-8-01-000 и со жиро сметка бр. 2000000032022990 која се води во Стопанска банка АД Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот заради што и се заклучува.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (34002)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 106/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно, трговско претпријатие во приватна сопственост експорт-импорт “РЕНАТА” ЦО-Штип, ул. “Стојан Милевски” бр. 1, со жиро сметка бр. 41400-601-5278 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (34003)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 117/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно, услужно и трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз АН-ТОНИО-ИМПЕКС П.О. Пробиштип, ул. “Илинденска” бр. 41, Пробиштип, со жиро сметка бр. 41401-601-33187 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (34004)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 127/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ВИЗО ДООЕЛ од с. Лески-Виница, со жиро сметка бр. 300050000022683, Комерцијална банка АД Скопје, Експозитура во Виница.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (34005)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 136/03 од 09.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија “АИРОВ КОМПАНИ” увоз-извоз ДОО Кавадарци, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр. 9-3/7, со жиро сметка бр. 41620-601-52581 во Агенцијата за работа со блокирани сметки, Подрачна единица Кавадарци, регистриран со решение Срег. бр. 14495/95 од 29.12.1995 година, на Окружниот стопански суд Скопје, и истата поради немање имот на должникот не се спроведува и се заклучува.

Стечајниот должник да се брише од регистарот при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (34007)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 78/03 од 03.10.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот ТП “ТАРА 94” од Кичево и истата не се

спроведува поради немање средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (34008)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 85/03 од 12.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, промет и услуги и ЛБЈ увоз-извоз Бобан Лубески ДООЕЛ од Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (34010)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 79/2003 од 12.12.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги “ШАМ КОМ” Нуредин Целили и други ДОО Гостивар, со седиште на ул. “Драге Тодороски” бр. 30 и истата не се спроведува поради немање на имот и се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (34011)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 125/2003 од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно, трговско, услужно, претпријатие ГАНИ-КОМ експорт-импорт ДОО Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-47831 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-Тетово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, со регистарска влошка бр. 1-61816-0-0-0 и Срег. бр. 6150/95 од 18.04.1995 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34073)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 130/2003 од 24.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, угостителство, туризам и услуги “СТЕФАН ДАВИД” ДОО увоз-извоз Тетово, ул. “Иво Лола Рибар” бр. 275 со жиро сметка бр. 41500-601-31247 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-Тетово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, со регистарска влошка бр. 37800-0-0-0 и Срег. бр. 5853/93 од 04.02.1993 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (34074)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 209/2003 година отвори стечајна постапка спрема должникот Трговец поединец за трговија на мало Кире Блаже Дојчиноски “АНИТА” Прилеп Т.П., со седиште на ул. “Димче Антулески” бр. 50-а, во Прилеп, запишано во регистарска влошка бр. 000665, форма 6, МБС 01000665 бр. на дејност1, со решение Трег. бр. 560/97 од 06.10.1997 година на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со обувки, кожа, гума и пластика, со жиро сметка бр. 300020000201310, во Комерцијална банка АД Скопје филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.
Од Основниот суд во Прилеп. (34067)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 121/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало во приватна сопственост "АЛГОСТ КОМЕРЦ" П.О.- Пробиштип, ул. "Гоце Делчев" бр. 4, Пробиштип, со жиро-сметка бр. 41400-601-5278 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало во приватна сопственост "АЛГОСТ КОМЕРЦ" П.О.- Пробиштип, ул. "Гоце Делчев" бр. 4, Пробиштип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (34069)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 122/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ДЕНЧЕВСКИ" ДОО увоз-извоз Пробиштип, ул. "Браќа Миладинови" бр. 22, Пробиштип, со жиро-сметка бр. 41401-603-3114 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ДЕНЧЕВСКИ" ДОО увоз-извоз Пробиштип, ул. "Браќа Миладинови" бр. 22, Пробиштип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (34070)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 363/03 од 16.12.2003 година над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало МАГРЕБ увоз-извоз Васко Д. увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Охридска" бр. 158, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01006351?-8-03-000, со жиро сметка бр. 500-0000000949-90, при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.46, стечајната постапка се отвора, стечајната постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (34071)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 339/03 од 16.12.2003 година над Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз Живка Наумовска и др. ММ-Естетика Битола ДОО, ул. "Довлецик" бр. 14-а, запишан во регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 01010767?-3-03-000, со жиро сметка бр. 290-2000000544-58, при Тетекс Кредитна банка АД Скопје, ф. Битола, со дејност шифра 52.46, стечајната постапка се отвора, стечајната постапка не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (34072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 791/03 од 02.12.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Друштво за меѓународна трговија МАРКОНИ

МАРКОНИ ОВЕРСЕАС ЛИМИТЕД и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Скопска Црвена Општина" бб, со жиро сметка бр. 40100-601-53365 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 21.01.2004 година во 09,15 часот, во соба бр. 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. "Елиси Поповски" бр. 15.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници гаран-ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33820)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 779/03 од 28.11.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот КЛУБ-77 Петковски Зоран и Симеон Скопје, со седиште на ул. "Антоние Грубишиќ" бр. 5, со жиро сметка бр. 40100-685-15094 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 12.01.2004 година во 12,00 часот, во соба бр. 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. "Елиси Поповски" бр. 15.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници гаран-ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33820)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 717/03 од 28.11.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на

причините за отворање на стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешен и надворешен промет ПЧИЊА ПРОМЕТ Скопје, со седиште на ул. "158 Бис" бр. 5, со жиро сметка бр. 40100-601-26448 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на 14.01.2004 година во 12,15 часот, во соба бр. 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Маринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. "Елисие Поповски" бр. 15.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници гаран-ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33876)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 738/03 од 17.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги АЛКИ КОМЕРЦ Киро и други ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47-4/12 Скопје, со жиро сметка бр. 200000007598002 и регистарска влошка бр. 02005215?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (33885)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 972/03 од 03.12.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет, посредување и услуги МАК БИРООП-РЕМА Благоја ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Партизански одреди" бр. 66 б-2/7 и жиро сметка бр. 300000000267756 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02015415?-8-03-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33903)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 781/03 од 28.11.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, производство и услуги САНДРА-МАК увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Иво Рибар Лола" бр. 92-2/7, Чаир-чанка со жиро сметка број 40120-601-342208 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 година во 12,15 часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Јагода Вељковска од Скопје, со адреса на ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаран-ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34104)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 719/03 од 28.11.2003 година, се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало РИ-СО ИНФОРМАТИКА увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 6, со жиро сметка број 40100-601-192029 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ.

За стечаен судија се определува Дејан Костовски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 14.01.2004 година во 12,00 часот, во соба број 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Се определуваат следниве мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува Јагода Вељковска од Скопје, со адреса на ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаран-ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33102)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 105/03 од 08.12.2003 година, е заклучена стечајната постапка водена над стечајниот должник Претпријатие за консалтинг и промет БАНК КОНСАЛТИНГ ДОО экспорт-импорт Куманово, ул. "ЈНА" бб,

од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-47100 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број на рег. влошка 1-67125-0-0-0 и Срег. бр. 5806/96 од 26.04.1996 година на Основен суд Скопје I - Скопје.

Извод од ова решение и основот за заклучување на стечајната постапка ќе се објави со оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Решението се доставува во трговскиот регистар на Основен суд Скопје I - Скопје заради бришење на должникот од трговскиот регистар.

Од Основниот суд во Куманово (34097)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 473/02 од 08.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно прометно претпријатие ПОСКО ад ЦО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Лазар Личеновски" бр. 46, со жиро сметка број 40110-601-19420 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка број 1-1926-0-0-0.

За стечаен управник се определува Ацо Дамчевски од Скопје, со адреса на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), кое ќе се одржи на ден 21.01.2004 година во 11,00 часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Решението да се достави во одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до катастарот и други органи во кои се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустриска сопственост заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34093)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 869/03 од 24.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за интелектуални услуги, производство и трговија ФЕНИКС Мирјана и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Гуро Стругар" бр. 11-а, со жиро-сметка број 200-000267392-06 кај Стопанска банка АД-Скопје, и регистарска влошка број 02035047?-3-09-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34081)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 736/03 од 18.12.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТСД ИМПЕКС Мо-ме ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "503" бр. 15, с. Јурумлери, Скопје со жиро-сметка бр. 250000000010975 при Инвест Банка АД Скопје, и ре-

гистарска влошка бр. 02040546?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34080)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Кирил Чалков од Гевгелија, ул. "Слободан Митров Данко" бр. 11, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 2264/2003 од 13.11.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги ДЕЛКОР ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Миле Пецанов" бр. 20, со жиро сметка бр. 210-0564650201-47 што се води при Тутунска банка АД Скопје, Филијала во Гевгелија, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со доказ, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (33643)

Ликвидаторот Јован Костов од с. Богородица, Гевгелија, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 3904/2003 од 09.12.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и транспорт ДИДПРОМ Јован ДООЕЛ увоз-извоз с. Богородица, Гевгелија со жиро сметка бр. 200000009472139 што се води при Стопанска банка АД Скопје, Филијала во Гевгелија, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со доказ, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (33644)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 4493/2002 од 30.08.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало ЕМСИБО Емилија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Драчевска" бр. 108 и со сметка бр. 300000000845488 во Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со доказ, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (33647)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 2489/2003 од 05.08.2003 година, објавува дека Друштвото за интелектуални услуги, производство и трговија МС-ЕКОНОМИКС ДОО Куманово, со седиште на ул. "Октомвриска револуција" бр. 5-3/16 и со сметка бр. 510-0000000551-08 во Комерцијално Инвестициона банка АД Куманово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со доказ, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (33648)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2461/03 од 09.12.2003 година, во регистарската влошка бр. 02011591?-3-03-000, во трговскиот регистар го запиша запишувањето на ТП на Транспортното, производно, услужно и трговско друштво АЛПИНА 2 Исмаил и др. ДОО воз-извоз с. Чајле, Гостивар.

За ликвидатор на друштвото се именува Рушители Исмаил од с. Чајле, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33692)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3904/03 од 09.12.2003 година, во трговскиот регистар го запиша престанокот со работа и запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и транспорт ДИДПРОМ Јован ДООЕЛ увоз-извоз с. Богородица, Гевгелија.

Престанок со работа на Друштвото за производство, трговија и транспорт ДИДПРОМ Јован ДООЕЛ увоз-извоз с. Богородица, Гевгелија и запишување на Јован Костов од с. Богородица, Гевгелија за ликвидатор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33602)

Ликвидаторот Атанасовска Наташа од Тетово, ул. "Радован Цоник" бр. 73, запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3392/03 од 03.10.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ЖИНА ДООЕЛ експорт-импорт - Тетово, со жиро сметка бр. 220521100451356, при Македонска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријавуваат своите побарувања во рок од 8 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (33899)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд бр. 4782/01 од 04.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка на Друштвото за производство, трговија и услуги ТАЈМИШТЕ-КОМПАНИ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Елисе Поповски Марко" бр. 10/20, со жиро сметка бр. 2205211001259-21, депонент Македонска банка АД Скопје, даночен број 4030001405900.

За ликвидатор се определува лицето Драган Митаноски од Кичево, ул. "1-ви Мај" бр. 21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (33973)

Ликвидаторот Димоски Љупчо од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 210, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1994/03 од 07.11.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, менаџмент и консултански услуги МАК-ДИФУЗИОН ДОО увоз-извоз - Тетово, ул. "Спортска сала" бб, со жиро сметка бр. 240010000112306, отворена при Балканска банка - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (33991)

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 361/2003 од 06.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 03008635?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ликвидатор на Друштвото за превоз и трговија ТД ТРАНС ДООЕЛ с. Калугерица Радовиш.

Се врши упис на ликвидатор заради спроведување на ликвидациона постапка.

За ликвидатор се запишува Јанка Димитрова од Радовиш и престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 361/2003. (34095)

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 939/2003 од 17.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 03004580?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар именувањето на ликвидатор и престанок на Друштвото за земјоделие и трговија Ајвазов ДОО увоз-извоз с. Долно Липовик, Општина Конче.

За ликвидатор на ДОО Ајвазов с. Долно Липовик, Општина Конче се именува Горан Георгиев.

Друштвото престанува со работа на ден 08.10.2003 година.

Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 939/2003. (34153)

Ликвидаторот Бајрам Авни од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 52/3, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2836/03 од 12.11.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, градежништво и транспорт АДИ-2000 Шабан ДООЕЛ експорт-импорт - Куманово, со жиро сметка бр. 510-0000002467-80, отворена при КИБ АД - Куманово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (34016)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Врз основа на Договор за невладетелски залог од прв ред врз подвижни предмети со својство на извршна исправа составен во форма на нотарски акт и заверен од нотарот Нушка Стојаноска од Кавадарци, под ОДУ бр. 557/2003 од 13.12.2003 година и Договор за залог-хипотека од прв ред со својство на извршна исправа составен во форма на нотарски акт и заверен од нотарот Нушка Стојаноска од Кавадарци, под ОДУ бр. 558/2003 од 13.12.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје како заложен доверител и Друштвото со ограничена одговорност за проектирање, градежништво, внатрешна и надворешна трговија УРБАН ИНВЕСТ ДОО Грков Јован, со седиште во с. Вазарци како должник-заложен должник е засновано заложно право залог од прв ред врз подвижни предмети и врз недвижен имот сопственост на должникот-заложникот должник, во корист на заложникот доверител и тоа: врз следниве подвижни предмети: Р 300М полу-автоматски миксер за бетон; К505 МС автоматска ротирачка преса на пет станици; комплет опрема 33 X33 X2 МС со систем за филтрирање; ДМХ 607/МС автоматски миксер за малтер; горен вибратор за К505/МС преса комплет со опрема; Р40/Р0/2 направа за превртување на плочките; РМ 140-напојување-моторизиран ролер за напојување; ГН 40/11 автоматска машина за полирање со линеарни единаесет глави; универзален дијамантски диск; ГНД 40/1 - автоматска машина за калибрирање со една глава; ЦМ 256/ФС автоматски комбинирана направа за вадење на "свежи": плочки од сите преси, подробно опишани во Договорот, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на РМ - Регистар на подвижни предмети - Регистрациона канцеларија Кавадарци, под единствен идентификационен број 11420030000431 и врз следниов недвижен имот на КП

677, дел 4, зграда 4, влез 1, приземје, намена на зграда 00530 во м.в. "Чаирот", собност 001, во површина од 721 м² заведен во Имотен лист бр. 902 за КО Дреново, кој залог е запишан во јавната книга што се води при ДЗГР - Одделение за прмер и катастар Кавадарци во Имотен лист бр. 902 за КО Дреново, како средства за обезбедување на парично побарување во износ од 300.000,00 ЕУРА кое произлегува од Договорот за одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на договорен залог над недвижност и подвижни предмети бр. 09-2714 од 05.12.2003 година. (33998)

Над недвижниот имот, недвижен имот кој се наоѓа во Струмица изграден на КП бр. 6512/21, зграда 1 влез 1 кат ПР со намена 00570 место викано "Кел Герен" во КО Струмица со површина од 827 м², со право на сопственост на земјиштето на КП бр. 6512/21 во КО Струмица план 024, скица 004 м.в. "Кел Герен" земјиште покрај зграда-двор со површина од 2897 м² и со право на сопственост на земјиште под зграда на КП бр. 6512/21 во КО Струмица зграда 1 план 024 скица 004 м.в. "Кел Герен" со површина од 878 м² или се вкупно 3775 м² видно од Имотен лист бр. 12485 за КО Струмица сопственост на заложниот хипотекарен должник Друштво за трговија и услуги увоз-извоз МИМОЗА-СиБ ДООЕЛ Струмица, ул. "Ленинова" бр. 86 со БДС 5457513, е заснован залог од прв ред со потврда солемнизација ОДУ бр. 319/03 од 16.12.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица во корист на заложниот доверител КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, ул. "Кеј Димитар Влахов" бр. 4, со БДС број 4065573, за обезбедување на парично побарување во износ од 295.000,00 ЕВРА. (33999)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник парцела број 360 во место викано "Лаките" нива со површина од 1916 м² во Катастарска општина Тимјаник, сопственост на Павлов Петар од Неготино, ул. "Киро Крстев" бр. 12, цена на продажба 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 3. (34019)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон, една идеална третина од парцела број 1113/3 во место викано "Раткин Дол" интензивно лозје со површина од 5270 м² во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Јованов Јордан од Неготино, ул. "Владо Арсов Шпанац" бр. 49, цена на продажба 49.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 3. (34020)

Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во : КО Бошава, КП бр. 10, план 87, скица 2, место викано "Ништоица" култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 3.000 м² сопственост на Ристо Атанасов од Кава-

дарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 303 за КО Бошава, издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за прмер и катастар Кавадарци, за цена од 200,00 денари за еден м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (34021)

Се продава пасиште построено на КП бр. 1907/3 на м.в. "Поточани" пасиште од 6-та класа со површина од 1250 м², заведено во П.Л. бр. 870 за КО - Градец, сопственост на Бајрами Осман Весел од село Градец, за цена од 155.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гиновски" бр. 73, во Гостивар. (34062)

Се продава земјоделско земјиште : КО Сирково, КП бр. 2778, дел 3, план 065, скица 772, место викано "Горна Лака" култура-овоштарник, класа 1, со вкупна површина од 2.586 м² сопственост на Владимир Апостолов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 773 издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за прмер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (34064)

Наковски Владе од село Иванковци, Општина Велес го продава следниот недвижен имот: култура нива, 5-та класа со површина од 2762 м² на КП број 2725, план 013, скица 031, во место викано "Кофеџик" запишан во Имотен лист број 230 за КО Иванковци, за вкупна купопродажна цена од 7.700,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. (34066)

Над подвижни предмети-машини: уред за изработка на бодликава жица "Вафиос", сопственост на заложниот должник, по фактура бр. 89/02 од 26.07.2002 на Мелос оператива од Кавадарци, со проценета вредност од 3000 ЕУР; Хексагонал Берганди машина, W/3 HP, Мотор Статив за калем и 1 сет калем, Намотка, сопственост на заложниот должник, по фактура бр. 2000-04-40-1 на Берганди, Компанија за машини, со проценета вредност од 30000 ЕУР сопственост на Друштвото за производство,

трговија и услуги МЕТАЛ - НЕТ Бобан и Сашо ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Орце Николов" бр. 19, БДС 5215315, заснован е регистриран невладетелски залог од прв ред, со нотарски акт - Договор за регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети ОДУ бр. 238/03 од 17.12.2003 година, изготвен од нотарот Марјан Коцевски од Куманово, во корист на заложниот доверител Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 111, во Скопје, БДС 5430500, заради обезбедување на побарување од 20.000 ЕУР. (33884)

Се продава недвижен имот-нива 5-та класа со површина од 1.468 м², евидентирано на КП 310, во м.в. "Димково Лозје", КО Долно Соње, сопственост на Боге Георгиевски.

Се повикуваат сопствениците на соседните парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (33893)

Врз основа на нотарски акт - Договор за невладетелски рачен залог од прв ред сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ, Центар, Скопје, под ОДУ бр. 273/03 од 18.11.2003 година склучен меѓу Стопанска Банка АД Скопје како заложен доверител, Викица Тунцева, Ангел Диманов и Глигорче Тунцев како должници и Друштвото за производство, трговија и услуги РЕНО-МАК Кемал и други ДОО увоз-извоз Скопје како заложен должник, засновано е заложно право-регистрациран залог од прв ред врз подвижни предмети заведено под единствен деловоден идентификационен број 1012003-0001506 од 19.11.2003 година во Централниот регистар на РМ - регионална регистрациона канцеларија во Скопје број 1. (34161)

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за филмска и видео продукција БОКС ХО 2 ДОО увоз-извоз кој претставува:

ред. бр.	назив и опис	е.м.	кол.
1	SONY Betacam SP BVW-10A Edit Machine	ком.	1
2	SONY Betacam SP UVW-1400 Recorder	ком.	1
3	SONY Betacam SP UVW-1800 – Edit Machine	ком.	1
4	Panasonic Production Mixer WJ-MX5	ком.	1
5	S-VHS Panasonic video – NV-HS 830	ком.	1
6	S-VHS Panasonic video – NV-HS 830	ком.	1
7	DATA VIDEO Y.U.V. to DV/DVCAM profesional	ком.	1
8	DATA VIDEO Y.U.V. to DV/DVCAM profesional	ком.	1
9	JVC Broadcast monitor	ком.	1
10	Monitors AOC 19"	ком.	2
11	Monitors HYUNDAI 19"	ком.	2
12	Monitor SAMSUNG	ком.	1
13	Monitor SHARP	ком.	1
14	AIWA DECK recorder	ком.	1

15	TECHNICS DECK recorder	ком.	1
16	Pionir AMPLIFIER	ком.	1
17	Soinderaft Audio Production Mixer	ком.	1
18	Computer NEC-BULL GRAPHICS STATION dual processor (analog-component/digital)	ком.	1
19	Computer APPLE MAC G4 Workstation (analog-component/digital)	ком.	1
20	Computer APPLE MAC G4 Edit Station (analog-component/digital)	ком.	1
21	Computer MATROX Difi Suite Edit Station dual processor (analog-component/digital)	ком.	1
22	Computer AMD Workstation (analog-component/digital)	ком.	1
23	Editing Card MATROX Digi Suite MAX	ком.	1
24	Editing Card TARGA 2000 Pro-Truevision/Pinnacle	ком.	1
25	Editing Card CANOPUS STORM 2 RT-Canopus	ком.	1
26	Editing Card RT MAC-Matrox	ком.	1
27	DVD R/CD-RW NEC	ком.	2
28	Camera PANASONIC NV-30	ком.	1
29	SONY BVW-400 AP-3CCD Betacam Sp Camera	ком.	1
30	Scener Hp 3600 C	ком.	1
31	Printer EPSON	ком.	1
32	Microphone SONY	ком.	1
33	Microphone AKG	ком.	1
34	Microphone Panasonic	ком.	1
35	TRIPOD	ком.	1
36	Слушалки AIWA, AKG	ком.	1

заснован е залог ОДУ бр. 438/03 од 18.12.2003 година, потврден од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на договор за финансирање на радио/телевизијска програма 08-2678/1 од 11.11.2003 година помеѓу Советот за радиодифузија на РМ и Друштвото за филмска и видео продукција БОКС ХО 2 ДОО увоз-извоз за износ од 2.100.000,00 денари, во корист на заложниот доверител Совет за радио дифузија на РМ, Скопје. (34090)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр.741519/96 издаден од СБР-Гостивар на име Сељмани Бесмир, с. Стројане, Гостивар. (34041)

Пасош бр.14513723/00 издаден од СБР-Скопје на име Тошев Александар, бул. "3-та Македонска бригада" бр.25, Скопје. (34061)

Пасош бр. 1344192/00 издаден од СБР-Куманово на име Арифи Вулнет, с. Матејче, Куманово. (34076)

Пасош бр. 1754213/02 издаден од СБР-Куманово на име Демировски Мартин, ул. "Годе Думба" бр. 80-8/14, Куманово. (34078)

Пасош бр. 228462 издаден од СБР-Тетово на име Сулејман Цевит, с. М. Речица, Тетово. (34162)

Пасош бр. 617095 на име Илиевска Сунчица, ул. "Боро Менков" бр. 11, Куманово.

Пасош бр. 1456207 издаден од СБР Скопје на име Сулејман Муминовик ул. „Девол“ бр. 19а, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 11599063 од бр. 1476-305 до бр. 1476309 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костадинова Славица, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 5187297 од бр. 53790 до бр. 53794 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковски Димитрија, Скопје. 34043

Чекови од тековна сметка бр. 16661-77 од бр. 1589-269 до бр. 1589275 и бр. 262734, 262735, 262736 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Гордана Николова, Скопје. (34045)

Чекови од тековна сметка бр.10836460 со бр. 1100-5110113, 11005110114, 11005262353, 11005262354, од бр. 11005262361 до бр. 11005262370 и од бр. 11005262-375 до бр. 11005262377 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трајановска Драгица, Скопје.

Работна книшка на име Видан Димитриески, Скопје.
Работна книшка на име Горѓиевски Сашо, ул. "143" бр. 14, Тетово. (34052)

Работна книшка на име Имероски Абдулкерим, с. Октиси, Струга. (34054)

Работна книшка на име Ангеловски Тони, Крива Паланка. (34055)

Даночна картичка бр.4030993260755 издадена од Управа за јавни приходи -Скопје на име МАЈАКИ ДООЕЛ, Скопје. (34058)

Даночна картичка бр.4030994353862 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име УНИТЕЛ-АС ДООЕЛ, Скопје. (34109)

Даночна картичка бр. 4030995227534 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Еуроалба ДОО, Скопје. (34118)

Свидетелство бр.765 издадено од Центар за професионална рехабилитација за занимања-Скопје на име Атанасова Снежана, Скопје. (34040)

Свидетелство за 1 година издадено од ДМУ "8 -ми Септември"-Скопје на име Матевски Горѓе, Скопје.

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Јетмир Али, ул. "И. Р. Лола" бр. 129, Тетово. (34050)

Свидетелство од 8 одделение на име Мухамеди Абдији, Тетово. (34051)

Свидетелство на име Сулиманов Селами, с. Шаша-варлија, Штип. (34075)

Свидетелство за 1 година издадено од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Љатиф Салами, Скопје.

Свидетелства издадени од ДСУ "Георги Димитров"-Скопје на име:

Аврамоски Драган, за I-ва година, учебна 2000/01 година.

Велкова Симона, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Вељанова Маја, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Вучиновска Сандра, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Герасимовска Ивана, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Гогучевска Маја, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Гиновска Елена, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Гуричиќ Сања, за I-ва година, учебна 2000/01 издадено од гимназијата "Јосип Броз Тито"; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Даниќ Весна, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Даскаловска Ирина, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Димитровска Елена, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Димитровска Ирина, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Дракалска Милка, за I-ва година, учебна 2000/01 година.

Ивановски Кире, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Кичевски Васко, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Лазаревски Димитар, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Лазаревска Дијана, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Миновски Иван, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Наумовски Иван, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Николовска Ана, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Петровиќ Маја, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Петрушевска Ивана, за II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Рајковски Александар, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Савевски Кузман, за II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Спасовска Симона, за III-та година, учебна 2002/03 година.

Синадиновски Марко, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Старделова Јана, за III-та година, учебна 2002/03 година.

Стефковска Анета, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Стојановски Љупчо Јана, за III-та година, учебна 2002/03 година.

Тасевски Дарко, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Трајковски Димитар, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Трпковска Мартина, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Трајковски Сотирчо, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Николиќ Бобан, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 година.

Нуијовски Насер, за I-ва година, дрвопреработувачка струка учебна 2000/01 и II-ра година, учебна 2001/02 година.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002-пречистен текст), Народна банка на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 22/12-2003

I. Општи одредби

1. Набавувач на барањето е: Народна банка на Република Македонија, со седиште во Скопје, на ул. "Комплекс банки" бб.

II. Предмет на набавка

Предмет на отворениот повик е прибирање понуди за јавна набавка на:

Име на артиклот	Количина
I. Готови образци	
1. Образец 1450	70 кочани
2. Образец 30	10.000 листа
3. Образец 50	6.000 листа
4. Патен налог	3.000 листа
II. Образци и други материјали за печатење	
1. Дата мајлер	3.000 листа
2. Дата мајлер	2.000 листа
3. Требување	100 кочани
4. Образец ДИ-22	200 кочани
5. Блокчиња за приклучување	1.000 кочани
6. Интерни доставни книги	50 парчиња
7. Збирка на одлуки	300 парчиња
8. Извештај за банкарска супервизија и банкарски систем на Република Македонија (македонски и англиски јазик)	350+450 пар.
9. Месечна информација (македонски и англиски јазик)	3.000+4.200 пар.
10. Годишен извештај (македонски и англиски јазик)	400+450 пар.
11. Билтен (македонски и англиски јазик)	1.200+1.600 пар.
12. Економски истражувања-македонски јазик	1.200 пар.
13. Работен материјал (македонски-англиски јазик)	600+600 пар.
14. Визит карти	3.000 пар.
15. Укочување на службени весници и други материјали	100 книги
16. Дневник за ПП служба	50 пар.
17. Папки хартиени	1.000 пар.

Напомена: Набавувачот нуди тендерска документација која може да се подигне во Народна банка на Република Македонија, петти спрат соба бр. 1а, тел. ++02 3108-264.

Набавката не е делива.

Набавката ќе се врши sukcesивно во текот на 2004 година.

Понудувачот треба да достави само една понуда/варијанта, доколку достави повеќе варијанти нема да се земе во предвид при оценување таквиот понудувач.

III. Содржина на понудата

- Во понудата да бидат дадени:
 - името, адресата и седиштето на понудувачот;
 - опис на хартијата што понудувачот ќе ја користи при печатењето (формат, тежина, дебелина, производител и земја на производство)-доказ Сертификат за квалитет;
 - поединечна цена од примерок и вкупна цена за наведениот тираж со сите даноци и давачки изразено во бруто износ во кој ќе бидат содржана царината, ДДВ и други издатоци и трошоци;
 - цената да биде фиксна и непроменлива се до конечното исполнување на договорот и изразена во денари;
 - рок на испорака (календарски денови) сметано од денот на доставувањето на порачката;
 - начин на плаќање, согласно ЗЈН член 64;
 - референтна листа за последните три години за ваков вид на услуга со називи на корисниците на услугите;
 - опис на техничка опрема со која располага понудувачот потребна за реализација на овој вид на набавка;
 - да се достават примероци од вакви или слични публикации и образци што ги подготвил понудувачот.
- Погоре наведените списоци треба да се заверени и потпишани од одговорното лице на понудувачот.

IV. Избор на најповолен понудувач

- Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:
 - квалитет на производот 550 бода;
 - висина на цената 350 бода;
 - рок на испорака 100 бода.

V. Доставување на документација

- Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:
 - а - Извод од регистрација на дејности;

- б - Документ за бонитет-позитивен;
 - в - Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
 - г - Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност;
 - д - Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.
- Документите од точките в, г, д, не смеат да бидат постари од шест месеци.
- Документите треба да бидат оригинални или заверени кај нотар.

VI. Рок и начин на доставување на документацијата

- Крајниот рок на доставување на понудата е 15.01.2004 година до 10,00 часот во архивата на Народна банка на Република Македонија.
 - Понудите во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки можат да се достават преку пошта на адреса: Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб, Скопје или да се предадат во архивата на Народна банка на Република Македонија, најдоцна до 10,00 часот на 15.01.2004 година.
 - Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 15.01.2004 година во 10,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија, "Комплекс банки" бб, Скопје (VIII кат).
 - Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
 - Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување.
 - Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик.
 - Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точна адреса на понудувачот.
 - Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.
- Повикот може да се види и на www.nbrm.gov.mk.
- Дополнителни информации на тел. + 02 3108-285.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002) ЈП „Електро-стопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-29/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА – РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОГОН НА Т1 НА БАГЕР СРс-2001/1 ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9 Скопје, за подружница РЕК Битола.

1.2. Предмет на набавка: Реконструкција на погонот на Т1 на багер СРс 2001/1 (набавка на редуктор со снага на мотор од P=315 KW и преносен однос i=16 вграбени мери по цртеж).

Тендерската документација може да се добие во Комерцијална служба во РЕК Битола по претходна уплата на сума од 2000 денари по примерок на благајна на РЕК Битола.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.01.2004 година во 12 часот во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

2. Технички карактеристики

2.1. Како во т.1, по тендерска документација.

2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе набавувачи.

3. Содржина на понудата

Во понудата да биде дадена:

3.1. Вкупна цена изразена во МКД/ЕУР, со посебно искажан данок на додадена вредност,

- При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува среден курс на Народна банка - Р. Македонија.

3.2. Квалитет (технички, перформанси и можности, референтна листа и гарантен рок);

3.3. Начин на плаќање;

3.4. Рок на испорака.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена 40 бода;

- квалитет 50 бода;

- начин на плаќање 10 бода;

- рок на испорака 10 бода.

5. Начин и рок на доставување на понудата

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса: Подружница РЕК „Битола“ – ул. „Новачки пат“ бб – Битола /за Комисија за јавни набавки/.

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или заверен препис кај нотар. Странско правно или физичко лице доставува ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија;

- Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Доказ за техничка способност – референчна листа;

- Доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација;

- Доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“;

- Решение за регистрација на дејност.

Целокупната документација се поднесува во оригинал или заверен препис освен регистрацијата на дејност, не постара од шест месеци.

Со понудата да се достави и доказ (уплата) за подигната тендерска документација.

5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, а согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

5.5. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат во Подружница РЕК Битола на дадените телефони 047/282 459; 047/206 332; 047/206 650.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002) ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-30/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРОМАШИНСКА РЕКОНСТРУКЦИЈА (ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКО РЕШЕНИЕ И ИЗВЕДБА) НА ВОЗЕН ДЕЛ (АПОЛО) НА ОДЛАГАЧ ЗП 6600 СО ГАСЕНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9 Скопје, за подружница РЕК Битола.

1.2. Предмет на набавка: Електромашинска реконструкција (изработка на техничко решение и изведба) на возен дел (Аполо) на Одлагач ЗП 6600 со гасеници.

Тендерската документација може да се добие во Комерцијална служба во РЕК Битола по претходна уплата на сума од 3000 денари по примерок на благајна на РЕК Битола.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.01.2004 година во 13 часот во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

2. Технички карактеристики

2.1. Како во т.1, по тендерска документација.

2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе набавувачи.

3. Содржина на понудата

Во понудата да биде дадена:

3.1. Вкупна цена изразена во МКД/ЕУР, со посебно искажан данок на додадена вредност,

- При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува среден курс на Народна банка - Р. Македонија.

3.2. Квалитет (технички, перформанси и можности, референтна листа оригинален производ во пропратна документација, сертификат за деловите од производителот, при монтажа присуство на стручно лице од производителот и гарантен рок);

3.3. Начин на плаќање;

3.4. Рок на испорака - изведба.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена 40 бода;

- квалитет 50 бода;

- начин на плаќање 10 бода;

- рок на испорака 10 бода.

5. Начин и рок на доставување на понудата

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса: Подружница РЕК „Битола“ – ул. „Новачки пат“ бб – Битола /за Комисија за јавни набавки/.

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или заверен препис кај нотар. Странско правно или физичко лице доставува ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење ревизија;

- Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Доказ за техничка способност – референчна листа;

- Доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација;

- Доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“;

- Решение за регистрација на дејност.

Целокупната документација се поднесува во оригинал или заверен препис освен регистрацијата на дејност, не постара од шест месеци.

Со понудата да се достави и доказ (уплата) за подигната тендерска документација.

5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, а согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

5.5. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат во Подружницата РЕК Битола на дадените телефони 047/282 459; 047/206 332; 047/206 650.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1 и член 16 став 1 и членовите од 17 до член 34 од Законот за јавни набавки - пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки за поштенски сообраќај на Ј.П. за поштенски сообраќај „Македонска Пошта“ ц.о. Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/2003 ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот е Ј.П. за поштенски сообраќај „Македонска Пошта“ ц.о. Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на набавката: услуги на осигурување за деловната 2004 година, на Ј.П. „Македонска Пошта“ ц.о. Скопје и тоа:

А. Градежни објекти и целокупната опрема во објектите на територијата на Република Македонија, од опасности од пожар и некои други опасности;

Б. Компјутерска опрема од пожар и од некои други опасности;

В. Каско осигурување на моторни возила со вклучен дополнителен ризик од кражба и каско осигурување на товарни возила без дополнителен ризик од кражба;

Г. Осигурување на залихи на флотантна основа од опасности од пожар и некои други опасности;

Д. Пари при манипулација на шалтер, пари во метални каси и пари кај доставувачите од ризик на разбојништво и кражби.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни лица регистрирани за вршење на осигурителна дејност.

1.4. Спроведување на постапката: со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.5. Осигурувањето треба да се изврши согласно Законот за осигурување и други прописи кои ја регулираат оваа материја во Република Македонија и со меѓународните прописи кои се прифатени во Република Македонија.

1.6. Рок за поднесување на понудите: до 13.01.2004 година (вторник), до 12:00 часот, кога е јавното отворање на понудите.

1.7. Спецификацијата може да се подигне, без надомест, во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски сообраќај „Македонска Пошта“ ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот.

1.8. Набавката не е делива, понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката, наведен во спецификацијата.

1.9. Со најповолниот понудувач ќе се склучи годишен договор, при што истиот презема обврски да ги надомести штетите настанати од 01.01.2004 година, до склучувањето на договорот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи обемот на покритие на осигурувањето, со наброени ризици (за возилата да се наведе која територија ја покрива осигурувањето, висината на доплатокот за територии кои не се покриени и процентот на сопствено учество во случај на кражба) и др.

2.3. Понудата треба да ги содржи висината на стапките за осигурување на предметот на осигурување, изразени во проценти и вкупната премија поделено по предмети на осигурување, со вкalkулирани бонификации-попусти по разни основи. Доколку понудувачот предвидува право на попуст за немање штета, посебно да ја искаже висината на попустот изразена во проценти.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање на премијата.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на исплата на оштетното побарување.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Со понудата треба задолжително да биде доставена валидна банкова гаранција во вредност од 11.000 евра.

2.8. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

Документ за бонитет од централниот регистар во оригинал и копија заверена кај нотар, за економската и финансиската способност на понудувачот;

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, кој треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, преведен на македонски јазик и заверен кај нотар;

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност;

- Понудувачот треба да го достави актот за основање и работа на друштвото и решение за упис во трговскиот регистар;

- Понудувачот треба да достави дозвола за основање и работа на друштвото за осигурување, согласно член 13 од Законот за осигурување;

- Понудувачот треба да достави референца на Компанијата.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар и истите не смеат да бидат постари од шест месеци.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

а) висина на премијата, вклучувајќи ги и бонификациите - попусти по разни основи - 50 бода;

б) обем на покритие на осигурување - 15 бода;

в) рок и начин на плаќање на премијата - 15 бода;

г) рок на исплата на оштетно побарување - 10 бода;

д) право и висина на попуст за немање штета - 10 бода.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува (согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки) во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски сообраќај „Македонска Пошта“ ц.о. Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. „Орце Николов“ бб, и тоа се до 12:00 часот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на Претпријатието или потврда за предадена пратка).

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна на пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација- и точната адреса на понудувачот.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 13.01.2004 година (вторник) во 12:00 часот во салата за состаноци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само претставникот на понудувачот кој на Комисијата на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 и 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 – пречистен текст), Комисијата за јавни набавки при Управата за хидрометеоролошки работи по трет пат објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВИ ЗА РАДАРСКИ СИСТЕМ WSR-74 S/X СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. Општи одредби

1. Набавувач по отворениот повик бр. 02/2003 година е Управата за хидрометеоролошки работи, ул. „Скуппи“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката се следните делови за радарски систем WSR-74 S/X:

- Magnetron VMS 1197 A (10 sm);
- Tiratron CV 6022/8503;
- Magnetron VMS 1052 (3 sm);
- Катодна цевка CRT 12 ABP 7 A;
- Катодна цевка CRT 7 ABP 7A;
- Извор за напојување DC-DC конвертор MG 12;
- DC-DC конвертор 9589-115;
- DC-DC конвертор 9589-108;
- Делител на напон.

Предметот на набавката е делив.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

II. Содржина на понудата

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цена на единица производ со сите даноци и давачки, изразена во денари;
- начин на плаќање;
- рок на испорака;
- гарантен рок;
- постпродажен сервис и техничка помош.

III. Придружна документација

1. Извод од регистрација на дејноста;
2. Документ за бонитет од Централниот регистар;
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на дејноста;
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки;
6. Сертификат од надлежната институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките;
7. Каталогзи за основните технички карактеристики и упатства за ракување на техничките средства и опрема.
8. Доказ за овластен дилер на понудениот модел;
9. Документите од точките 2, 3, 4 и 5 да не се поста- рат од 6 месеци.

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач

- цена 15 бода;
- квалитет 10 бода;
- рок на испорака 15 бода;
- начин на плаќање 10 бода;
- гарантен рок 40 бода;
- сервисирање на сметка на понудувачот 10 бода.

V. Доставување на понудата

1. Понудата да се достави согласно со одредбите на Законот за јавни набавки и истата да се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. Рокови

1. Отворениот повик трае 15 дена по објавувањето, согласно член 20 од Законот за јавни набавки.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 14.01.2004 година во 10:00 часот во просториите на Управата за хидрометеоролошки работи на ул. „Скуппи“ бб, Скопје, во присуство на овластени претставници од понудувачите.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние кои не се во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
1806. Одлука за помилување на осудени лица....	1
1807. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	1
1808. Правилник за одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на професионалните војници и воените старешини.	2
1809. Решение за ставање во примена на уставен катастар на недвижности.....	11
1810. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 148/2003 од 10 и 11 декември 2003 година.....	11



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

П О В И К ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2004 ГОДИНА

Почитувани корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ,
Искажувајќи благодарност за соработката во 2003 година, Ве информираме дека ЈП Службен весник на РМ за Вас го планира издавањето на изданијата за 2004 година, и во тие рамки Ве повикува на натамошна соработка.

ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2004 ГОДИНА

Со оваа порачка - заклучница неоповикливо се претплатуван на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
2. Регистар на прописи на РМ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
3. WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ, за период од _____, 200 до _____, 200 година,
во _____ (_____) претплатнички акаунти;
(со зборови)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во _____ (_____) комплети - примероци.
(со зборови)

Податоци за претплатникот:

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 1. | Претплатник | _____ |
| 2. | Број на про-фактура | _____ |
| 3. | Број на примероци | _____ |
| 4. | Улица и бр./ п.фах/место | _____ |
| 5. | Жиро-сметка | _____ |
| 6. | Банка | _____ |
| 7. | Телефон | _____ |
| 8. | Телефакс | _____ |
| 9. | e-mail | _____ |

Уплатата ќе ја извршам по добиените профактури, на жиро-сметка бр. 3000000000188798 - ЈП Службен весник на РМ Скопје, банка-Комерцијална банка.

Место и дата

М. П.

Одговорно лице - нарачател

НАПОМЕНА:

- 1) Аконтативната цена за претплата на „Службен весник на РМ“ за 2004 година изнесува **9.200,00** денари.
- 2) Аконтативната цена за претплата на Регистарот на прописи на РМ за 2004 година изнесува **3.700,00** денари.
Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи со најбрзо тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување на законската и подзаконската регулатива. Излегува на секои два месеци. Секој претплатник со основната вложка добива иgratis класер-кутија.
- 3) „Базата на податоци“ на ВЕБ страницата, во која е вградена целокупната законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес, како и дигиталното издание на службеното гласило „Службен весник на РМ“ со секој нов број по следниве цени:

- За период од 12 месеци:

- а) од еден до пет претплатнички акаунти **12.200,00** денари по акаунт;
- б) од шест до десет претплатнички акаунти **10.980,00** денари по акаунт;
- в) над десет претплатнички акаунти **9.760,00** денари по акаунт.

- За период од 1 месец цената изнесува **1.400,00** денари по претплатнички акаунт.

Претплатниците на годишно ниво на печатеното издание „Службен весник на РМ“ добиваат екстра попуст од: 30% за група а; 40% за група б; и 50% за група в, од цената на ВЕБ страницата. Цените се со пресметан ДДВ од 18 %.

Прописите од Базата на податоци може да се печатат, со исклучок на прописите и интегралното издание на весникот од тековната година.

4) CD-ROM изданијата, во кои се содржани сите прописи издадени во 2001, 2002 и 2003 година (односно интегрално се содржани изданијата на службеното гласило „Службен весник на РМ“) по следниве цени:

- за комплет изданија (2001, 2002 и 2003 година) - **5.000,00** денари;
- за поединечно издание - **2.000,00** денари по примерок.

Ве молиме порачката - заклучница, потпишана и заверена од овластено лице, да ја испратите на адреса: ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ бр. 29, или на п.фах 51, 1000 Скопје.

Во Ваш и наш интерес е порачката - заклучница со назнака на бројот на примероците - претплатите, да ни ја доставите најдоцна до 20.12.2003 година за да Ве предяндиме во планот за печатење на изданијата за 2004 година.

За дополнителни информации јавете се на нашите телефони:

+389-2-329-88-60, +389-2-329-87-69, локал 104

телефакс +389-2-311-22-67

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

pretplata@slvesnik.com.mk